



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 17 јули 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 32 динари. — Претплата за 1981 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 228. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

415.

Член 2

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1981 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во второто полугодие на 1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 јули 1981 година.

П бр. 97

15 јули 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Sergej Kraigher, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1981 ГОДИНА

Член 1

Заради остварување на целите на политиката на економска стабилизација и на задачите предвидени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година, привремено се забранува располагањето со дел од општествените средства од страна на организациите на здружен труд, на самоуправниот интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките заедници (во понатамошниот текст: организации на здружен труд и други корисници на општествените средства) во второто полугодие на 1981 година за исплатување на дневници за службени патувања, надомести за трошоци за превоз на службено патување, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари и издатоци по основа на договор за вршење на привремени или повремени работи.

Основните организации на здружен труд и нивните работни заедници што во Одлуката за единствената класификација на дејностите се распоредени во областите 01 до 10 можат во второто полугодие на 1981 година да располагаат со општествени средства за исплатување на дневници за службени патувања и надомести за трошоците за превоз на службено патување, до височината што со одлука за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управувањето на основната организација односно на работната заедница, со тоа што тие издатоци во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година да растат за 15 индекси поени побавно од растежот на вкупниот приход во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година.

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства што во Одлуката за единствената класификација на дејностите се распоредени во областите 11 до 14 можат во второто полугодие на 1981 година да располагаат со општествени средства за исплатување на дневници за службени патувања и надомести за трошоци за превоз на службено патување, до височината што со одлука ја утврдил органот на управување на основната организација, односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествените средства, со тоа што тие издатоци во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1981 година да растат за 25 индекси поени побавно од растежот на вкупниот приход односно на приходите во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година.

Основните организации на здружен труд што, во рамките на своите редовни дејности, изведуваат инвестициони работи надвор од своето седиште или вршат дејност на јавен сообраќај, односно на туристичко посредување и работните заедници што вршат работи за тие организации, основните организации на здружен труд што вршат геодетски работи и основните организации на здружен труд што вршат услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на стоки, можат во второто полугодие на 1981 година да располагаат со општествени средства за исплатување на дневници за службени патувања и надомести за трошоци за превоз на службено патување до височината што со одлука за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд односно работната заедница, со тоа што тие издатоци во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година не можат да растат повеќе од растежот на вкупниот приход во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година.

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од овој член, корисниците на општествените средства можат во второто полугодие на 1981 година да исплатуваат дневници за службени патувања и надомести за трошоци за превоз на службено патување

за потребите на функционирањето на делегатскиот систем, за потребите на вршењето инспекциски работи и за потребите на контрола во стоковниот и патничкиот сообраќај за странство, до височината на приходите за тие намени.

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства не можат во второто полугодие на 1981 година да располагаат со општествени средства за исплатување на надомести за користење на сопствени автомобили на службено патување во износ поголем од 70% од износот на тие издатоци утврден во второто полугодие на 1980 година.

Член 3

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства можат во второто полугодие на 1981 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за репрезентацијата до височината што со одлука ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествени средства, со тоа што тие издатоци во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година на растат за 20 индексни поени побавно од растежот на вкупниот приход односно на приходите во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година.

Член 4

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства можат во второто полугодие на 1981 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоците по основа на договорите за вршење на привремени или повремени работи до височината што со одлука за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд, односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествените средства, со тоа што тие издатоци во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година да растат за 12 индексни поени побавно од растежот на вкупниот приход, односно на приходите во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, основните организации на здружен труд и другите корисници на општествените средства што ја вршат дејноста во областа на земјоделството, шумарството, градежништвото, туристичкото посредување, образованието, науката, културата, информациите и здравствената и социјалната заштита, заедниците на осигурување на имоти и лица и корисниците на општествени средства што вршат хидрометеоролошки работи, работите на противградна заштита и гесдетските работи, освен организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства што се занимаваат со изнајмување и со дистрибуција на филмови, можат во второто полугодие на 1981 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоците по основа на договорите за вршење на привремени или повремени работи до височината што со одлука за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд, односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествените средства, со тоа што растежот на тие издатоци во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година да не може да биде поголем од растежот на вкупниот приход, односно на приходите во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година.

Член 5

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства можат во второто полугодие на 1981 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за реклама и пропаганда до височината што со одлука за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд, односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествените средства, со тоа што тие издатоци во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година да растат за 18 индексни поени побавно од растежот на вкупниот приход, односно на приходите во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства можат во второто полугодие на 1981 година да располагаат со општествените средства за исплатување на издатоците за реклама и пропаганда што се врши заради унапредување на странскиот туристички промет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и преку дневните весници, периодичните весници и списанијата, радиото и телевизиската до височината што со одлука за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд, односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествените средства, со тоа што растежот на тие издатоци во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година да не може да биде поголем од растежот на вкупниот приход, односно на приходите во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година.

Член 6

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства можат во второто полугодие на 1981 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за авторски хонорари до височината што со одлука за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд, односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествените средства, со тоа што тие издатоци во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година да растат за 18 индексни поени побавно од растежот на вкупниот приход, односно на приходите во второто полугодие на 1981 година во однос на второто полугодие на 1980 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства што вршат издавачка односно новинскоиздавачка дејност, како и организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства во областа на науката, културата и информациите, можат во второто полугодие на 1981 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за авторски хонорари до височината што со одлука за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд, односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествените средства.

Член 7

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства во основата, организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства што ќе почнат да ја вршат дејноста заради која се основани во 1981 година и организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства кои во вто-

рото полугодие на 1980 година ги немале издатоците предвидени со овој закон, можат во второто полугодие на 1981 година да располагаат со општествени средства за исплатување на дневници за службени патувања, надомести за трошоците за превоз на службено патување, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари и издатоците по основа на договорите за вршење на привремени или повремени работи до височината што со одлука за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управување на тие организации на здружен труд, односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествените средства.

Член 8

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансните ќе ги пропише начинот на утврдување и искажување на износот до кој можат организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства да располагаат со општествените средства во второто полугодие на 1981 година за исплатување на дневници за службени патувања, надомести за трошоците за превоз на службено патување, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари и издатоците по основа на договорите за вршење на привремени или повремени работи.

Член 9

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друг корисник на општествените средства ако располага со општествените средства спротивно на одредбите од овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд, односно кај другиот корисник на општествените средства, со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.

Член 10

Одредбите на овој закон не се однесуваат на издатоците што се исплатуваат за потребите на народната одбрана и општествената самозаштита, вклучувајќи ги и издатоците што се однесуваат на заштитата на имот и лица од елементарни непогоди и атмосферски прилики, на издатоците за потребите на судските постапки, на издатоците што се исплатуваат во управната постапка за спроведување на комасација, арондација и експропријација на издатоците што се исплатуваат од посебни наменски средства заради подготвување и спроведување пописот на населението, домаќинствата и станозите во 1981 година, на спроведување на статистичките истражувања во 1981 година предвидени со програмата за статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1981 година, спроведување на системот на атестирање и реализација на програмата на Сојузниот завод за стандардизација, спроведување на научните истражувања за потребите на подготвувањето на среднорочните и долгорочните општествени планови на Југославија, на републиките и на автономните покраини, подготвување и одржување на III конгрес на самоуправувачите на Југославија, организирањето на меѓународни собири во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и учеството на меѓународни собири во согласност со преземените обврски утврдени со програмата на надлежните органи и организации и на општите здруженија на организациите на здружен труд за 1981 година, како и на издатоците што се исплатуваат во врска со престојот на претставници на странски средства за јавно информирање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 11

Одредбите на овој закон не ќе се применуваат на териториите на републиките и на автономните покраини кои со општествен договор ќе го уредат растежот на издатоците предвидени со овој закон.

Член 12

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

416.

Воз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА ОБВРСКА

Се прогласува Законот за дополние на Законот за воената обврска, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 јули 1981 година.

П. бр. 91

15 јули 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА ОБВРСКА

Член 1

Во Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80) во член 26 ставот 2 се заменува со три нови ставови, кои гласат:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, регрутот кој не е упатен на служење на воениот рок до крајот на календарската година во која наполнил дваесет и седум години живот, поради тоа што не ги исполнувал пропишаните должности во поглед на извршувањето на регрутната обврска или на обврската за служење на воениот рок, ќе се упати на служење на воениот рок најдоцна до крајот на календарската година во која наполнива триесет години живот.

Регрутот кој не е упатен на служење на воениот рок до истекот на роковите од ст. 1 и 2 на овој член, а е оценет како способен за воена служба, или како ограничено способен за воена служба, се преведува во резервниот состав.

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува на лицата кои се отпустили од Југослависката народна армија според одредбата на член 90 став 2 од овој закон.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

417.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Сцијалистичка Федеративна Република Југославија, издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И СО ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА

Се прогласува Законот за начинот на располагањето со вишоците на приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците на приходите на самоуправните интересни заедници во 1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 јули 1981 година. .

П бр. 96
15 јули 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И СО ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници ќе ги утврдуваат вишоците на приходите остварени над дозволените рамки утврдени во точ. 17 и 18 од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година во рок од 30 дена од денот на истекот на тримесечјето, а првата пресметка на вишоците ќе се утврди за шест месеци во 1981 година.

Член 2

За вишоците на приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и за вишоците на приходите на самоуправните интересни заедници од член 1 на овој закон, на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства — уплатувачи на даноци и придонес од доходот и од личните доходи на работниците ќе им се намали стапката на даноците и придонесите за следниот пресметковен период, сразмерно со остварените вишоци, согласно со точ. 17 и 18 од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

418.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Законот за измени и допoлненија на Законот за сојузните стокoвни резерви, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 јули 1981 година.

П бр. 90
15 јули 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

Член 1

Во Законот за сојузните стокoвни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75) во член 4 по зборовите: „за формирање“ се додава записка и зборот: „обновување“, а на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „врз основа на посебен закон и од други извори“.

Член 2

Во називот на оддел II над член 6 по зборот: „Формирање“ се додава записка и зборот: „обновување“.

Во член 6 по зборот: „формирањето“ се додава записка и зборот: „обновувањето“.

Член 3

По член 6 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 6а

Сојузните стокoвни резерви за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, се користат според приоритетот што го утврдува Сојузниот извршен совет, а првенствено служат за снабдување на Југославенската народна армија и за отстранување на растројствата во производството и снабдувањето на земјата настанати со војна.

Член 6б

Во случаите на привремено заземање на делови од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од страна на агресорот, сојузните стокoвни резерви се користат на начинот што ќе го утврди Сојузниот извршен совет.“

Член 4

Член 7 се менува и гласи:
„Сојузните стокoвни резерви можат во еден дел да се користат за интервенции на пазарот, под ус-

лов таквото нивно користење да не ја доведе во прашање одбранбената способност на земјата. Делот од сојузните стоковни резерви кој може да се користи за овие намени го утврдува Сојузниот извршен совет со годишната програма за формирање, обновување и користење на сојузните стоковни резерви.“

Член 5

По член 7 се додава член 7а, кој гласи:

„Член 7а

Производите што Дирекцијата ги откупува од производителите во согласност со обврските што федерацијата ги презела со среднорочниот општествен план на Југославија, како и количеството утврдено според програмата за создавање на резерви во жив добиток што ја донесува Сојузниот извршен совет, претставуваат сојузни стоковни резерви.“

Член 6

Член 8 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет, на предлог на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за пазар и општи стопански работи, даден во спогодба со функционерот кој раководи со надлежниот сојузен орган на управата надлежен за работи на народната одбрана, поблиску ја определува структурата и количествата на производите што претставуваат сојузни стоковни резерви.“

Член 7

Во член 9 став 1 зборот: „Постојаните“ се заменува со зборот: „Сојузните“.

Во став 2, во уводната реченица, зборот: „Постојаните“ се заменува со зборот: „Сојузните“, а на крајот на точка 2 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава точка 3 која гласи:

„3) за интервенции заради обезбедување на стабилни односи на пазарот и спроведување на утврдената економска политика кога ќе настапат или можат да настапат поголеми растројства на пазарот.“

Член 8

Член 10 се брише.

Член 9

Во член 12 став 1 зборот: „пазарните“ се заменува со зборот: „сојузните“.

Во став 2 по зборовите: „здружениот труд“ се додаваат зборовите: „и на организациите за стоковни резерви на републиките и на автономните покраини, од оној дел што може да се користи за интервенции на пазарот, согласно со член 7 од овој закон“.

Член 10

Во член 13 став 1 зборот: „пазарните“ се заменува со зборот: „сојузните“.

Во став 2 зборовите: „гарантираните“ се заменуваат со зборовите: „заштитните“, а зборот: „сојузните“ се брише.

Став 3 се брише.

Член 11

Во член 14 став 1 зборот: „пазарните“ се заменува со зборот: „сојузните“.

Став 2 се брише.

Член 12

По член 14 се додава нов член 14а, кој гласи:

„Член 14а

Мерките за интервенции на пазарот од член 14 на овој закон можат да се преземаат по барање на организациите за стоковни резерви на републиките и на автономните покраини, под услов тие организации да ги обезбедат динарите и девизите потребни за плаќање на увозот.

Во вршењето на работите од став 1 на овој член (начинот на вршење увоз, остварувањето на уделот на републиките и на автономните покраини, условите за купување и продажба, обезбедувањето динари и девизи, трошоците за вршење на работата, поднесувањето на ризикот во поглед на курсната и негативната разлика и др.), Дирекцијата склучува договор со организациите за стоковни резерви на републиките и на автономните покраини.“

Член 13

Во член 16 став 1 зборовите: „пропишаните цени“ се заменуваат со зборовите: „по цените што се формираат во согласност со прописите“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Сојузниот извршен совет може да ги пропише цените по кои Дирекцијата ќе купува и продава стоки во согласност со утврдената економска политика.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 14

Во член 17 ставот 3 се менува и гласи:

„За увозот на стоки во случајот од став 2 на овој член одлучува, на предлог од директорот на Дирекцијата, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за пазар и општи стопански работи, во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на надворешната трговија.“

Член 15

Во член 18 зборовите: „Сојузниот секретаријат за пазаер и цени“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за работите на пазар и општи стопански работи“.

Член 16

По член 18 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 18а

Во Дирекцијата постои Совет на Дирекцијата како советодавно тело. Советот на Дирекцијата го сочинуваат по еден член од секоја република и автономна покраина и претставник на сојузниот орган на управата надлежен за работите на народната одбрана.

Директорот на Дирекцијата по својата функција е член на Советот на Дирекцијата.

Членовите на Советот на Дирекцијата ги именува Сојузниот извршен совет на предлог од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини за мандатен период од четири години, со можност за повторно именување за уште еден мандатен период.

Член 18б

Советот на Дирекцијата им дава на надлежните тела и органи мислење за прашањата што се однесуваат на сојузните стоковни резерви и на работењето на Дирекцијата, а особено:

1) на финансискиот план и завршната сметка на Дирекцијата;

2) на предлог-програмите за формирање, обновување и користење на сојузните стоковни резерви и на предлог-програмите за инвестициона изградба;

3) на работите во врска со формирањето, обновувањето и користењето на сојузните стоковни резерви и на преземањето мерки за интервенции на пазарот;

4) за тоа кои производи претставуваат сојузни стоковни резерви.

Ако директорот на Дирекцијата, или функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на пазар и општи стопански работи не го прифаќа мислењето на Советот на Дирекцијата на овој член, должен е за тоа да го извести Сојузниот извршен совет.

Советот на Дирекцијата донесува деловник за својата работа.“

Член 17

Во член 19. ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Стоките за сојузните стоковни резерви Дирекцијата ги купува според програмата за формирање, обновување и користење на сојузните стоковни резерви или врз основа на одлука на Сојузниот извршен совет.

Дирекцијата може, непосредно или преку организации на здружен труд, да купува во земјата и во странство стоки за сојузните стоковни резерви.“

Член 18

Во член 21 став 1 точка 3 зборовите: „и на организации на здружен труд“ се заменуваат со зборовите: „на организации на здружен труд и на единици и установи на Југословенската народна армија“.

Член 19

Член 24 се менува и гласи:

„Повеќегодишните програми за формирање, обновување и користење на сојузните стоковни резерви и повеќегодишните програми за изградба на складишен простор за сместување и чување на сојузните стоковни резерви ги донесува Собранието на СФРЈ, на предлог од Сојузниот извршен совет.

Годишните програми за формирање, обновување и користење на сојузните стоковни резерви и годишните програми за изградба на складишен простор за сместување и чување на сојузните стоковни резерви ги донесува Сојузниот извршен совет, на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за пазар и општи стопански работи.“

Член 20

Во член 25 ставот 1 се менува и гласи:

„Со повеќегодишната и годишната програма за формирање, обновување и користење на сојузните стоковни резерви се определуваат особено: видот, количеството и вредноста на стоките што претставуваат сојузни стоковни резерви, износот на средствата потребни за формирање на сојузните стоковни резерви, роковите за формирање на сојузните стоковни резерви, приоритетот во реализацијата и територијалното разместување на стоките.“

Член 21

Член 26 се брише.

Член 22

Во член 27 став 1 зборовите: „со програмата“ се заменуваат со зборовите: „со повеќегодишната и годишната програма“.

Во став 2 зборот: „постојаните“ се заменува со зборот: „сојузните“.

Во ставот 3 по зборот: „труд“ се додаваат зборовите: „и на организациите за стоковни резерви на републиките и на автономните покраини“.

Во став 4 зборовите: „по пат на јавно наддавање“ се бришат, а на крајот се додава друга реченица, која гласи: „Изборот на банката се врши врз основа на јавно наддавање или со собирање понуди“.

Член 23

Член 28 се менува и гласи:

„Предлог-програмите од член 24 на овој закон Дирекцијата ги изработува во соработка со надлежните сојузни органи на управата и сојузните организации.

Предлог-програмите од член 24 на овој закон Дирекцијата им ги доставува на надлежните републички и покраински органи за мислење.

При изработката на предлог-програмите од член 24 на овој закон Дирекцијата соработува со Стопанската комора на Југославија.“

Член 24

Во член 29 став 1 зборот: „постојаните“ се заменува со зборот: „сојузните“.

Став 2 се брише.

Член 25

Член 30 се менува и гласи:

„Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за пазар и општи стопански работи може, по претходно прибавено мислење од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на народната одбрана, дел од сојузните стоковни резерви што со програмата ќе го утврди Сојузниот извршен совет, да користи за интервенции на пазарот.

При одобрувањето да се користат стоки од сојузните стоковни резерви за интервенции на пазарот се определуваат условите за користење на стоките и рокот за нивно враќање во сојузните стоковни резерви.“

Член 26

Во член 34 став 3 зборот: „гарантирани“ се заменува со зборот: „заштитни“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако Дирекцијата не може под нормални пазарни услови да изврши обновување на сојузните стоковни резерви, директорот на Дирекцијата за тоа го известува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за пазар и општи стопански работи и предлага мерки и начин на кој ќе се изврши обновувањето на тие резерви.“

Член 27

По член 34 се додава нов член 34а, кој гласи:

„Член 34а

Организациите на здружен труд што, согласно со сојузниот пропис, се должни, за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, да произведуваат определени стоки и да вршат промет со тие стоки, должни се, додека таа состојба трае, на барање од Сојузниот извршен совет да произведуваат односно продаваат стоки за пополнување и обновување на сојузните стоковни резерви.“

Член 28

Во називот на оддел IV над член 36 по зборот: „формирање“ се додава записка и зборот: „обновување“.

Во член 36 став 1 по зборот: „формирање“ се додава записка и зборот: „обновување“.

На крајот на точка 3 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова точка 4, која гласи:

„4) средставата што во согласност со повеќегодишната програма за формирање, обновување и користење на сојузните стоковни резерви за периодот на среднорочниот план се обезбедуваат со закон.“

Став 2 се менува и гласи:

„Стоките што за сојузните стоковни резерви се чуваат според програмата за формирање, обновување и користење на сојузните стоковни резерви, односно врз основа на одлука на надлежниот сојузен орган, Дирекцијата ги плаќа со девизите утврдени за потребите на федерацијата, а предвидени за тие намени.“

Член 29

По член 36 се додава нов член 36а, кој гласи:

„Член 36а

Средства за финансирање на сојузните стоковни резерви за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност се обезбедуваат во воениот буџет на федерацијата.“

Член 30

Во член 37 став 1 се менува и гласи:

„Дирекцијата може да користи краткорочни кредити кај деловните банки за намените утврдени со повеќегодишната и годишната програма за формирање, обновување и користење на сојузните стоковни резерви и врз основа на одлука на Сојузниот извршен совет за преземање мерки за интервенција на пазарот.“

Во став 2 зборовите: „во обем и под условите што, на предлог од сојузниот секретар за пазар и цени, ќе ги определи Сојузниот извршен совет“ се бришат.

Член 31

По член 38 се додава нов член 38а, кој гласи:

„Член 38а

Финансиските средства за формирање, обновување и користење на сојузните стоковни резерви за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност се утврдуваат и користат врз основа на финансискиот план што го донесува Сојузниот извршен совет на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на пазар и општи стопански работи.“

Член 32

Член 39 се менува и гласи:

„По прибавено мислење од советот на Дирекцијата и од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на пазар и општи стопански работи, на предлог од директорот на Дирекцијата, Сојузниот извршен совет ги донесува финансискиот план и завршната сметка на Дирекцијата, а ги одобрува Собранието на СФРЈ како анекс кон буџетот односно кон завршната сметка на федерацијата.“

Член 33

Во член 40 точка 1 по зборот: „формирање“ се додава зборот: „обновување“.

Во точка 4 зборот: „постојаните“ се заменува со зборот: „сојузните“.

Член 34

Во член 43 по зборот: „формирање“ се додава запирка и зборот: „обновување“.

Член 35

Во член 44 став 2 зборовите: „сојузниот секретар за финансии“ се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансии.“

Член 36

Член 46 се менува и гласи:

„Дирекцијата води книговодство според системот на единствени сметки пропишани со контниот план за организациите на општествено-политичките заедници за стоковни резерви, што ги пропишува Сојузниот извршен совет.“

Член 37

Во член 48 зборот: „постојаните“ се заменува со зборот: „сојузните“, а по зборот: „потребни“ се додава запирка и зборовите: „на организациите за стоковни резерви на републиките и на автономните покраини и на единиците и установите на Југословенската народна армија“.

Член 38

Во член 50 став 3 зборовите: „советот на Дирекцијата“ се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за пазар и општи стопански работи, на предлог од директорот на Дирекцијата“.

Член 39

По член 51 се додава нов член 51а, кој гласи:

„Член 51а

Сојузниот извршен совет, за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност, одлучува за сите прашања на формирањето, обновувањето и користењето на сојузните стоковни резерви.“

Член 40

Во член 52 ставот 3 се брише.

Член 41

По член 52 се додава нов член 52а, кој гласи:

„Член 52а

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап договорното лице во Дирекцијата ако склучи договор спротивно на одредбата од член 35 на овој закон или ако не се придржува кон тој договор“.

Член 42

Член 53 се брише.

Член 43

Член 54 се брише.

Член 44

Член 55 се брише.

Член 45

Член 56 се менува и гласи:

„Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансии, со согласност од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на пазар и општи стопански работи, донесува поблиски прописи за начинот на составување на финансискиот план, завршната сметка и контниот план, што се однесуваат на работењето со сојузните стоковни резерви“.

Член 46

Во член 12 став 2, член 18, член 20 став 2, член 23, член 29 став 1, член 31, член 32, ст. 1 до 3, член 34 став 2, член 44 став 2 и член 48 зборовите: „сојузниот секретар за пазар и цени“ се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на пазар и општи стопански работи“.

Член 47

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за сојузните стоковни резерви.

Член 48

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

419.

Врз основа на член 288 точка 7 од Уставот на СФРЈ, а во врска со член 63 од Деловникот на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 јули 1981 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 јули 1981 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА СТАНБЕНИ ПРАШАЊА

1. Се формира Комисија на Собранието на СФРЈ за станбени прашања (во натамошниот текст: Комисијата).

2. Комисијата:

1) ги утврдува потребите од станови и гаражи односно гаражни места, врз основа на кои се подготвува предлог на делот од единствена програма за прибавување на станбени згради, станови и гаражи и му го поднесува предлогот на делот од таа единствена програма на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;

2) ја утврдува листата на редоследот за доделување станови за службени потреби и станови на користење за потребите на функционерите во Собранието на СФРЈ и на раководните работници и работниците во службите на Собранието на СФРЈ и за потребите на функционерите во определени сојузни органи и организации (во натамошниот текст: функционери односно раководни работници), во согласност со одредбите на Одлуката за условите и начинот на доделување станови за службени потреби, станови на користење и гаражи за потребите на функционерите во Собранието на СФРЈ, на раководните работници и работниците во службите на Собранието на СФРЈ и за потребите на функционерите во определени сојузни органи и организации;

3) одлучува за доделувањето станови за службени потреби на функционерите односно на раководните работници;

4) одлучува за доделувањето на користење станови, гаражи, односно гаражни места на функционерите односно на раководните работници;

5) одлучува за давањето согласност за замена на правото на давање на користење станови и гаражи односно гаражни места што им се доделени на користење на функционерите односно на раководните работници;

6) одлучува за бројот на становите и гаражите односно гаражните места што непосредно им се доделуваат на работниците во Работната заедница на службите на Собранието на СФРЈ, заради решавање на определени кадровски прашања;

7) ги утврдува стандардите за опремањето на становите за службени потреби и одлучува за начинот на нивното уредување;

8) одлучува за други прашања што се однесуваат на изградбата, прибавувањето и доделувањето

станови и гаражи односно гаражни места за потребите на функционерите односно на раководните работници.

3. Комисијата има претседател, кој се избира од редот на делегатите, и определен број членови.

По три члена на Комисијата се избираат од редот на делегатите во Сојузниот собор и од редот на делегатите во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Во составот на Комисијата по еден член делегираат Советот на федерацијата, Уставниот суд на Југославија и Сојузниот суд.

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, по функцијата е член на Комисијата.

Еден член на Комисијата делегира и Работната заедница на службите на Собранието на СФРЈ.

4. Комисијата им поднесува извештај за својата работа на соборите на Собранието на СФРЈ, на барање од соборите, или по своја иницијатива.

5. Вршењето на стручните и другите работи за потребите на Комисијата го обезбедува генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 428
16 јули 1981 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стана Томашевиќ-Арпесен, с. р.

420.

Врз основа на член 288 точка 3, а во врска со член 315 точка 4 и член 381 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Сојузниот собор од 15 јули 1981 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 јули 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се разрешува од должноста судија на Уставниот суд на Југославија Чедомил Миликевиќ, по лично барање.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 414
16 јули 1981 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стана Томашевиќ-Арпесен, с. р.

Образец ИОО

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД
— ДРУГ КОРИСНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НИ СРЕДСТВА (ДОВЕРИТЕЛ)ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД
— ДРУГ КОРИСНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НИ СРЕДСТВА (ДОЛЖНИК)

(назив и место)

(назив и место)

ИЗВОД

НА ОТВОРЕНИТЕ СТАВКИ ЧА 31 ОКТОМВРИ 19— ГОДИНА

Вашата сметка бр. — според нашите деловни книги на 31 октомври 19— година покажува
салдо од —
динари — во наша — ваша корист, а се состои од следните отворени ставки:

Реден број	Вид, отворена ставка (сметка, ситуација и сл.)	Рок на втакување	Износ во динари	
			долгува	побарува
1	2	3	4	5

Испракач на изводот

Ја потврдува согласноста на отворените ставки

М.П.

М.П.

(место и датум)

(место и датум)

Забелешка: Ја оспоруваме искажаната состојба во целост — делумно за износ од динари — од
следните причини —

Должник,

М.П.

Прилог: спецификација

434.

Врз основа на член 18 став 2 од Уредбата за стручниот образование на работниците во сојузните органи на управата и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/80), сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа пропишува:

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРОГРАМАТА НА ПОСЕБНИОТ ДЕЛ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРИПРАВНИЦИ И РАБОТНИЦИ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ ВРШАТ ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ РАБОТИ, ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ, РАБОТИ НА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ, КАНЦЕЛАРИСКИ И КАНЦЕЛАРИСКО-ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ОПШТИ РАБОТИ И РАБОТИ НА ПРЕПИСОТ, СТЕНОГРАФИРАЊЕТО И ПРЕВЕДУВАЊЕТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува програмата на посебниот дел на стручниот испит за приправници и работници кои вршат финансиско-материјални работи, персонални работи, работи на автоматска обработка на податоците, канцелариски и канцелариско-технички и други општи работи, како и на посебниот дел на стручниот испит за вршење на работи на преписот, работи на стенографирањето и работи на преведувањето во сојузните органи на управата, сојузните организации и службите на Сојузниот извршен совет.

Програмата од став 1 на овој член е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 2

Овој правилник ќе се применува по истекот на три месеца од денот на неговото влегување во сила.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-258/1
24 јуни 1981 година
Белград

Сојузен секретар
за правосудство и организација
на сојузната управа,

Лука Бановиќ, с. р.

ПРОГРАМА НА ПОСЕБНИОТ ДЕЛ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ

А. За приправници и работници кои вршат финансиско-материјални работи во сојузните органи на управата и сојузните организации

1. Основни начела врз кои се заснова книговодството и што треба да обезбедуваат книговодствените податоци;
2. Принципи на двојното книговодство;
3. Контен план (содржина на основните класи, задолжителни синтетички и аналитички конта);
4. Книговодствени исправа (поим и содржина);
5. Издавање на налози за книжење;
6. Претходна контрола на книговодствените исправи (формална, сметковна и суштинска);

7. Книжење (работни постапки со основните средства, со побарувањата и обврските, со материјалот, со ситниот инвентар, со трошоците);
8. Благајничко работење (наплати, исплати, благајнички максимум);
9. Пресметување на личните доходи (практичен пример);
10. Попис (инвентарисување) на средствата и изворите на средствата (организирање и спроведување на пописот, предмет на пописот);
11. Елаборат за извршениот попис (содржина и начин на разгледувањето и усвојувањето);
12. Пресметување на амортизацијата на основните средства;
13. Ревалоризација на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка предмет на ревалоризацијата, основици за ревалоризација и др.);
14. Поим на ситниот инвентар и начин на отпишувањето;
15. Воведување на деловните книги и ажурност на книговодството;
16. Изработка на периодичната пресметка;
17. Изработка на завршната сметка;
18. Чување на деловните книги и на книговодствените исправи;
19. Постапка за набавка и складирање на материјални средства.

Б. За приправници и работници кои вршат персонални работи во сојузните органи на управата и сојузните организации

1. Основни задачи, улога и значење на кадровските служби и задачи и улога на персоналната администрација во врска со остварувањето на задачите и на работите на кадровските служби;
2. Основни елементи на систематизацијата на задачите и работите на сојузниот орган на управата;
3. Отсуство, одмори и надоместоци на личниот доход во случај на спреченост за работа;
4. Дисциплинска и материјална одговорност на работниците во сојузните органи на управата и во сојузните организации (основни елементи);
5. Основи и услови за престанување на работниот однос;
6. Работен спор;
7. Организација и задачи на службата за вработување и правата на работниците за време на привремената невработеност;
8. Работи во врска со конкурсите;
9. Изработка на решенија и на други акти за работните односи;
10. Изработка на решенија по приговорите на работниците и во врска со работните односи и подготвување на материјали за одговори на тужби и жалби во работниот спор;
11. Работи во врска со службените патувања, селидбите и одзениот живот од семејството;
12. Воведување на евиденции од областа на трудот;
13. Воведување на персонални евиденции;
14. Пријавување — одјавување и други работи во врска со здравственото осигурување;
15. Работи во врска со вработувањето;
16. Работи во врска со заштитата на работа;
17. Постапки во врска со изработката на планот и решенијата за годишни одмори и со изработката на уверенијата и потврдите во врска со работните односи;
18. Постапување во доставување на писмена;
19. Составување и обликување на службени акти: службена белешка, составни делови на

службени дописи и нивна изработка; изработка на записници, решенија, одлуки и на други видови акти;

20. Ракување и практична работа со средствата на канцелариската механизација во вршење на персонални работи;
21. Познавање на дактилографија — ракување со машина за пишување и користење на машината за пишување.

В. За приправници и работници кои вршат работи на автоматска обработка на податоците во сојузните органи на управата и сојузните организации

а) За приправници и работници со висока и виша школска подготовка (пресеканти, организатори, програмери)

1. Основа на автоматската обработка на податоците;
2. Технички карактеристики на системот што е инсталиран или на кој се врши обработката;
3. Основни карактеристики на информационите системи, со посебен осврт врз информациониот систем или потсистемот на сојузниот орган или на организацијата во која работи приправникот;
4. Логика на програмирањето (општи поими на одвивање на програмата, блок-дијаграм);
5. Познавање на програмскиот јазик, на сервисните програми во JOB CONTROL (изработка на програма на еден програмски јазик на кој се работи на соодветниот систем);
6. Организација на датотеките: видови, предности и недостатоци на одделни облици на организацијата на датотеките;
7. Основи на општествената самозаштита и безбедноста;
8. Основни анализи на системите и изработка на проект;
9. Практична работа: изработка на програма или на програмски барања (зависно од тоа дали кандидатот се оспособува за работи на проектант или на организатор или програмер).

б) За приправници и работници со средна школска подготовка (програмери, оператори на системот, оператори на подготовката, контролори)

1. Основа на автоматската обработка на податоците;
2. Основни технички карактеристики на системот на кој се изведува обработката;
3. Основни технички карактеристики на носителот на податоците (картички, ленти, дискови);
4. Ракување со сметкарот и со придружната опрема, изведување на обработката според упатството за работа;
5. Изработка на програма заради добивање на податоци;
6. Дијагностика на грешките од сметкарот;
7. Познавање на техничките карактеристики на опремата на која се врши внесување на податоците;
8. Текстови на документите и начин на исправките;
9. Логика на програмирањето — општи поими, одвивање на програмата, блок-дијаграм;

10. Познавање на програмскиот јазик, на сервисните програми во JOB CONTROL (изработка на програма на програмскиот јазик во кој се работи на соодветниот систем);
11. Основи на општествената самозаштита и безбедноста;
12. Основи на оперативниот систем на кој се изведува обработката.

Г. За приправници и работници кои вршат канцелариски и канцелариско-технички работи и други општи работи во сојузните органи на управата и сојузните организации

1. Примење на пошта: потврда на приемот, известување на странката за роковите на решавањето, посебни постапки при приемот на пошта (оштетени пратки, пратки во врска со лицитација, конкурси и др.), потврда на приемот на поштата преку доставната книга и доставницата — повратницата, книга на примени препораки;
2. Отворање, прегледување и распоредување на поштата (обична, доверлива и строго доверлива пошта, парични писма и др.), кога обвивките се прилаѓаат кон актот, распоредување — сигнирање на поштата, постапка со акти што се подложни за таксирање, постапка со примените прилози (со пари и со други вредности и предмети), кога се ставаат неопходни забелешки на актите за нивниот прием;
3. Заведување на акти (запишување): систем на евидентирање на актите (деловодник, картотека и др.), врз што се заснова водењето на основните евиденции, картотека на предметите — начин на запишувањето, деловодник, доверлив и строго доверлив деловодник, деловодник на државната тајна, регистар и можен начин на водење на книгите на примените сметки, контролник на поштарницата, контролник на пописот на актите, главни групи на единствени класификациони знаци и нивна поделба, заведување и здружување на актите, заклучување на основните евиденции на крајот на годината;
4. Доставување на акти во работа: интерна доставна книга, книга на примена пошта на личност, картон за доставување на службени весници и списанија, книга на примени сметки, обвивка на списите;
5. Административно-техничка обработка на актите: редоследот на решавањето на актите, ставање на службени забелешки, подготвување на актите за потпишување;
6. Враќање на предмети на писарницата и разведување: враќање на предмети на писарницата, завршени и за роковникот; должност на обработувачот на предметот кога го враќа предметот на писарницата, должност на работникот на писарницата при приемот на предметот од обработувачот на предметот, разгледување на актите во основната евиденција (предметите), примена на роковникот на предметите;
7. Архивирање и чување на предметите: листа на категориите на регистратурските материјали со рокови на чувањето, реверс и потврда за издадените предмети од архивата, чување на решените предмети во писарницата, постапка со предметите пред ставање во архива, средување и чување на предметите од архивското депо, водење на архивска книга;
8. Надзор над применувањето на преписите за канцелариското работење;

9. Познавање на дактилографија — ракување со машина за пишување и користење на машина за пишување.

Д. За приправници и работници кои вршат работи на преписот во сојузните органи на управата и сојузните организации

1. Постапка и работа со електрична машина за пишување;
2. Правилно ракување со справите за внесување на хартија;
3. Правилно користење на регулаторот за силата на отчукувањето;
4. Како се одржува векот на траењето на машините за пишување;
5. Како се извршува исправка на грешките во текстот на хартија и на матрици;
6. Какви видови букви има и кога одделни видови се користат (да се опишат буквите на кугличките на IBM, adler-triumph olympia);
7. Кои се справите што стојат во врска со работата на лентата, како се става нова лента и што ја оштетува лентата;
8. Во што се состои правилната техника на чукањето на електричните машини за пишување;
9. Со помош на кои справи се уфрлуваат букви помеѓу две словни места и како;
10. Табуларска справа и правилно ракување со таа справа; рационално и брзо користење на децималниот табулатор;
11. Исправка на еден текст со познавање на правописот на српскохрватскиот јазик (текстот се состои од неправилно напишани зборови што кандидатот треба да ги исправи);
12. Проверка на знаењата за познавање на правилното и рационалното користење на справите на машината за пишување;
13. Мерење на брзината — 2 до 3 текста во траење од по 10 минути (грешките се бодуваат со 25 казнени бодови за секоја грешка). Бројот на отчукувањата за дактилографи од II класа од 301 до 350, со најмногу 0.5% грешки и за Ia класа над 351 отчукување со најмногу 0.4% грешки;
14. Чукање на еден службен допис или на друг вид службена преписка. Овој текст мора да биде убаво обликуван и без грешки;
15. Правилно примење на диктат директно или од магнетофонска лента — транскрипција на текстот;
16. Ракување со уредите за репродукција на звукот.

Е. За приправници и работници кои вршат работи на стенографирањето во сојузните органи на управата и сојузните организации

1. Стенографирање по диктат од 80 зборови во минута, односно над 100 зборови во минута за дебетен стенограф, со тоа што дешифрирањето на стенограмот може да трае најмногу шест пати подолго од времето потребно за стенографирањето;
2. Познавање на дактилографија — ракување со машина за пишување и користење на машина за пишување;
3. Составување и обликување на службени акти: службена забелешка, составни делови на службените дописи и нивна изработка; изработка на записници, решенија, одлуки и други видови акти;

4. Ракување, односно одржување и употреба — користење на канцелариска механизација и канцелариски материјали.

Е. За приправници и работници кои вршат работи на преведувањето во сојузните органи на управата и сојузните организации

1. Преведување на јазиците на народите и народностите на Југославија:
 - писмено преведување на закони и други прописи и општи акти, на анализи, информации и сл. на јазиците на народите и народностите на Југославија;
 - усмено преведување — конверзација;
2. Преведување на странски јазици и од странски јазици на јазиците на народите и народностите на Југославија:
 - писмено преведување на текстови од областа на општествено-економските, политичките и правните односи од јазиците на народите и народностите на Југославија на странски јазици и од странски јазици на јазиците на народите и народностите на Југославија;
 - усмено преведување — конверзација.

435.

Врз основа на член 25 став 5 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот комитет за земјоделство прописува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ КЛАНИЦИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ НА ЖИВОТНИ ОД УВОЗ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Кланицата во која можат да се колат животни од увоз (во натамошниот текст: кланицата) мора да ги исполнува условите определени со овој правилник.

Член 2

Кланицата од член 1 на овој правилник мора да има:

- 1) простории за прием и привремено сместување на животните за колење;
- 2) простории за колење на животни;
- 3) простории за обработка на желудници и црева;
- 4) простории за ладење;
- 5) простории за миене и санитација на опремата;
- 6) простории за споредните производи на колењето и за конфискат;
- 7) простории за ветеринарска инспекција и за трихископски преглед;
- 8) простор за чистење, миене и дезинфекција на превозните средства;
- 9) простории за потребите на работниците вработени во кланицата.

II. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА И УРЕДУВАЊЕ НА КЛАНИЦИТЕ

Член 3

Кланицата треба да биде изградена на место надвор од правецот на дувањето на главните ветро-

ви што најчесто дуваат во односното место и не смее да биде загрозувана од загадување на воздухот од друг објект.

Кланицата мора да биде изградена на компактно и исцедливо земјиште со ниско ниво на подземни води. Кланицата не смее да биде на плавен терен ниту на терен подложен на лизгање.

Површината на земјиштето мора да одговара на капацитетот, бројот и големината на подигнатите згради, за да се обезбеди низната функционална поврзаност и доволна оддалеченост на чистиот и нечистиот дел од кругот на кланицата.

Кругот на кланицата мора да биде заграден со погодна ограда. Сите површини на кругот од кланицата што не се покриени со бетон или асфалт мораат да бидат под зеленило.

Приодните патишта и патиштата во кругот на кланицата треба да бидат доволно широки и изградени од цврст материјал (бетон или асфалт). Во кругот на кланицата може да влегува индустриски колосек.

На влезот во кругот на кланицата за довоз на животните за колење (освен индустрискиот колосек) мора да се постави ДЕС-бариера со стрча.

За одржување на чистотата на патеките, патиштата и површините под зеленило мора да биде поставен доволен број хидранти.

Член 4

Зградите во кругот на кланицата мораат да бидат така распоредени што чистиот дел од кругот на кланицата да биде сконцентриран на едната страна спрема главниот излез на готовите производи и да е наполно одвоен од нечистиот дел од кругот на кланицата.

Член 5

Во чистиот дел од кругот на кланицата се наоѓаат: управната зграда, зградата за производство, уредите за снабдување со вода и трафостаницата.

Во нечистиот дел од кругот на кланицата се наоѓаат зградите, односно местата за:

- 1) прием на животните за колење;
- 2) миене и дезинфекција на превозните средства;
- 3) присобирање и сместување на нејастивите производи и конфискат;
- 4) губриште и заграден простор за собирање на отпадоци;
- 5) примарна обработка на отпадни води;
- 6) котларница;
- 7) работилница за техничко одржување на опрема;
- 8) работилница за поправка на превозните средства

Просторот за чистење, миене и дезинфекција на превозните средства, работилницата за техничко одржување на опремата, работилницата за поправка на превозните средства и котларницата можат да бидат лоцирани на границата на чистиот и нечистиот дел од кругот на кланицата.

Член 6

Патиштата во кругот на кланицата се чисти патишта што се користат за експедирање на јастивите готови производи и нечисти патишта за довоз на сировини и одвоз на конфискат и на други материјали сместени во нечистиот дел од кругот.

Чистите и нечистите патишта не смеат да се крстосуваат.

Член 7

Управната зграда може да се наоѓа во чистиот дел на кругот на кланицата или надвор од кругот.

Во управната зграда мора да постои просторија за потребите на ветеринарската инспекција.

Член 8

Просториите на кланицата мораат да бидат поделени на ладен и топол дел и да бидат поврзани со што покус пат, зависно од технолошкиот редослед на производството, така што патиштата за јастивите производи да не се крстосуваат со патиштата за нејастивите производи и за конфискат.

1. Снабдување со вода

Член 9

Кланицата може да се снабдува со вода од градскиот водовод или од сопствени бунари. Водата треба да ги исполнува условите пропишани за водата за пиење и мора да биде во бактериолошки и физичко-хемиски поглед исправна.

За снабдувањето со вода од сопствени бунари потребно е да се обезбеди:

1) сливот на теренот, на кој се наоѓа бунарот да не минува низ загадениот дел од земјиштето;

2) растојанието на дупнатините на бунарите да биде толкаво, што да не се појават две дупнатини на еден слив;

3) секој бунар да биде изграден според важечките прописи за водата за пиење.

При снабдувањето со вода од сопствени бунари во надворешната разводна мрежа мора да се обезбеди:

1) доволен притисок на најоддалеченото место на потрошувачите;

2) хлоринатор со автоматски дозатор, што обезбедува соодветна концентрација на резидуален хлор во водата.

За потребите на котларницата и на разладните уреди може да се користи техничка вода со тоа што цевководите да мораат да бидат видно и јасно означени и не смеат да минуваат низ производствените простории во кои се колат животните и се лади и обработува месото.

Член 10

Во просториите на кланицата мора да биде обезбедено централно снабдување со доволни количества ладна и топла вода.

Топлата вода што служи за санитација на опремата на местото на потрошувачката, мора да има температура од најмалку 83°C.

Во кланицата мора да постои соодветен број приклучоци на ладна и топла вода за миење на опремата, просториите, ходниците и сл. Гумените црева за миење, кога не се во употреба, мораат да бидат сместени на држачи поставени на погодни места на сидните површини, во непосредна близина на приклучоците за вода.

Во работните простории и во ходниците на кланицата цевководите за ладна и топла вода, пареа, разладните уреди и канализацијата мораат да бидат поставени надвор од зоната на движењето на производите и обложени со соодветен изолационен материјал.

Хоризонталната разводна мрежа на цевководите над работните површини мора да биде заштитена со штитници или изолационен материјал.

Вертикалните цевводи треба да се постават така што со сидната површина да не создаваат скриени агли непристапни за чистење и миење.

Член 11

Заради заштита на водоводната мрежа од контаминација, што може да настане поради појава на

негативен притисок во водоводниот систем, на сите изводи на топла и ладна вода мораат да се постават вентили против повратна сифонажа, ако:

1) славините се со навои или со други приклучоци на кои се поставуваат гумени или пластични црева за миење и сл.;

2) завршетоките на цевката се нурнати во вода, односно ако нивниот излезен отвор се наоѓа под нивото на водата во садот;

3) славините се користени за исплакување на цревната содржина или на друг сличен материјал.

Вентилите против повратната сифонажа мораат да се постават непосредно зад славината, односно друг вид приклучоци.

Вентилите против повратната сифонажа мораат да бидат функционални и лесно пристапни за контрола.

2. Одвод на отпадните води

Член 12

Канализацијата мора да се состои од три посебни дела: атмосферска (дождовна) канализација, канализација за отпадни води и фекална канализација.

Атмосферските води можат да се влеваат во канализација или во природен реципиент без пречистување.

Заради пречистување на отпадните води пред влевањето во природен реципиент, мора да постои посебен систем за пречистување. Ако отпадните води се влеваат во градската канализација, мора да биде обезбеден систем за примарна обработка (одматување и грубо таложење) или само грубо таложење, со тоа што тогаш мораат да се влеваат во главниот одвод пред градскиот систем за пречистување на отпадните води.

За дезинфекција на отпадните води пред испуштањето во природниот реципиент или градската канализација мора да постои уред за хлорирање.

Фекалната канализација треба да се влева во главниот одвод пред градскиот систем — уредот за пречистување на отпадни води, но зад уредот за примарна обработка на отпадните води од кланицата.

Член 13

Во работните простории на кланицата, во кои при изведувањето на технолошките постапки се користи вода, мора да се обезбеди одвод, така што отпадните води да не се разливаат по подната површина.

Отпадните води од подните површини мораат непосредно да се одведуваат во канализацијата.

За одвод на водата во сите простории (освен во просториите со температура под 0°C) мора да биде поставен соодветен број сливници. Сливниците мораат да бидат снабдени со ефикасен уред кој спречува навлегување на непријатни миризби од канализацијата.

Шахтовите мораат да бидат снабдени со уреди што го спречуваат навлегувањето на непријатни миризби.

Опремата што се користи за обработка на јастиви производи (маса за обработка на градни органи уреди за шурење на трбушки и желудници и др) мора да има прекинат одвод во канализацијата.

3. Материјали за изградба на простории во кланицата

Член 14

Материјалот што се користи за изградба на простории во кланицата мора да има такви својства

што овозможуваат хигиенско одржување на тие простории. Материјалот мора да биде отпорен на абене и корозија и не смее да се бојосува.

Подовите на просториите мораат да бидат изработени од цврст материјал кој не пропушта вода, сол и масни киселини и кој е отпорен на средствата за миење и дезинфекција. Подовите мораат да бидат изградени така што да можат лесно да се мијат и да се чистат и да не се лизгаат.

Подовите мораат да имаат соодветен пад спрема одводните канали или сливници кои треба да бидат снабдени со уреди што го спречуваат навлегувањето на непријатни миризби од канализацијата.

Споевите на подовите и на ѕидовите во сите простории мораат да бидат заоблени.

Површините на ѕидовите на просториите треба да бидат обложени до височина од најмалку 3 m со водоотпорен материјал и да бидат рамни, мазни и светли. Над тие површини ѕидовите мораат да бидат мазни, без пукнатини и вдлабнатини, во бела боја или светли тонови. Споевите на ѕидовите треба да бидат заоблени.

Во просториите за ладење и смрзнување, ѕидовите мораат да имаат соодветна термичка изолација.

Аглите на ѕидовите и на столобовите, што се изложени на удари треба да бидат обложени со вградени штитници од не'рѓосувачки материјал со рамни и мазни површини. Штитниците мораат да бидат во иста рамнина со ѕидната површина.

Во сите работни простории и ходници во кои се врши поден транспорт мораат да бидат вградени одбојници од не'рѓосувачки материјал заради заштитата на површините на ѕидовите и спречување на контаминација на производите.

Таваните и внатрешните покривни конструкции мораат да имаат рамни површини, да бидат бели или во некоја друга светла боја.

Таваните и внатрешните покривни конструкции треба да се одржуваат така што на нив да не се создаваат оштетувања и корозии, од нив да не се одвојува материјалот од кој се изработени или со кој се обложени и на нив да не се создава кондензирана вода.

Прозорците треба да имаат рамки од не'рѓосувачки материјал. Долниот раб на ѕидната рамка на прозорците треба да е наведнат спрема подот под агол од најмалку 25°.

Сите прозорци што се отвораат мораат да имаат заштитни мрежи што го спречуваат влегувањето на инсекти.

Ако постои можност низ прозорците на производствените простории да влегува прав, непријатни миризби и чад, прозорците треба да бидат затворени.

Вратите мораат да бидат изработени од не'рѓосувачки материјал или цврста пластика и доволно широки така што при транспорт производот да не ги допира површините и рамките.

Рамките на вратите треба да бидат обложени со метал отпорен на 'рѓа и вградени така што нивните споји со ѕидот да бидат во иста рамнина со површината на ѕидот.

Надворешната врата, односно влезната врата во објектот треба да е снабдена со воздушна завеса.

4. Осветлување на просториите

Член 15

Сите работни простории работни површини и предмети за работа мораат да бидат осветлени со

природно или вештачко светло со пропишан интензитет, според одредбите на прописот со кој се регулира постојаниот ветеринарско-санитарен преглед на животните за колене и на производите од животинско потекло.

Заради обезбедување на дневно светло, прозорците треба да имаат небојосано, напочно проѕирно стакло.

Изворот на вештачкото осветление мора да дава дифузно светло што не ја менува бојата на осветлениот предмет. Светлосните извори треба да бидат распоредени така што светлоста во просторијата да биде што е можно повеќе уедначена. Светлосните извори мораат да бидат поставени така што да ја осветлуваат целата работна површина со предвидената јачина на светлост и без создавање на сенки.

Изворот на вештачкото светло треба да биде поставен во арматура од не'рѓосувачки материјал и заштитен со затворен, проѕачен или проѕирен штитник. Не е дозволено користење на стаклени и емајлирани штитници во работните простории.

Хоризонталните разводи на електричната мрежа и другите инсталации во производствените простории и над работните површини мораат да бидат заштитени со соодветни штитници.

5. Вентилација на просториите

Член 16

Во сите работни простории треба да се обезбедат уреди за природна или вештачка вентилација, одвод на водената пареа и одвод на непријатните миризби.

Отворите за довод на свеж воздух мораат да бидат поставени така што да не дојде до контаминација на воздухот со прав, непријатни миризби и сл. Тие отвори треба да се снабдени со филтери и со заштитна мрежа против влегување на инсекти.

6. Опрема

Член 17

Опремата што се употребува при коленето на животни, ладењето и обработката на месото мора да биде изработена од материјал цврст, непорозен, неапсорбирачки, безмирисен и отпорен на корозија кој не смее да стапува во реакција со која и да било состојка на намирниците, со соединението за миење и дезинфекција или со средството за одржување на опремата.

Конструкцијата и поставувањето на опремата треба да овозможат лесно и соодветно хигиенско одржување на таа опрема.

Површината на опремата што доаѓа во непосреден допир со месото не смее да има вдлабнатини, пукнатини, отворени споји, нерамни рабови и скриени агли или какви и да било оштетувања, а сите заварени места треба да бидат рамни, мазни и во иста рамнина со околната површина.

За изработката на опремата или деловите на опремата што доаѓаат во допир со месото се забранува користење на: бакар кадмиум, антимон, олово и нивни легури или други токсични метали.

Во кланицата не е дозволено користење на опрема изработена од дрво, кожа, стакло, емајл или порцелан ни опрема чии бојосани површини доаѓаат во непосреден допир со месото.

Член 18

Во работните простории во кои се колат животни и се обработува месо, на погодно место мора да има поставена опрема за миење раце.

Опремата за миене раце ја сочинуваат:

1) мијалник од не'рѓосувачки челик со ножен погон, кој има довод на ладна и топла вода. Одводот на водата од мијалникот, преку сифонот, мора да биде директно поврзан со канализацијата;

2) сад со течен сапун прицврстен за мијалникот;

3) хартиени крпи на држач над или под мијалникот;

4) сад за употребените хартиени крпи, сместени во непосредна близина на мијалникот.

Во работните простории во кои работните места се статични, опремата за миене раце треба да биде поставена во непосредна близина на работното место.

Во работните простории со мобилни работни места, мора да се обезбеди потребен број на правилно распоредена опрема за миене раце.

Член 19

За санитација на ножевите, пилите и другата рачна опрема, во работните простории мораат во потребниот број, да бидат поставени и правилно распоредени стерилизатори од не'рѓосувачки челик со соодветна форма и големина.

Стерилизаторот мора да има цевка за довод на вода, цевка за одвод на вода или преливна површина, одвод за празнење и решетка за ножеви која се наоѓа под нивото на водата.

Ако за загревање на вода во стерилизаторот се употребува пареа, стерилизаторот мора да има цевка за довод на пареа што директно се нурнува во водата. Стерилизаторот од таков тип мора да биде снабден со термостат и со термометар.

Ако за загревање на вода во стерилизаторот се користи електрична енергија, грејното тело мора да биде одвоено со преграда од опремата што се санитира. Во тој случај за автоматско регулирање на температурата на водата во стерилизаторот мора да биде вграден термостат.

Кај проточните стерилизатори приливот на водата мора да биде еднаков на одливот на водата.

Стерилизаторот со поголеми димензии (за електрични и рачни пили пневмохидраулични ножици и др.), мора покрај цевките за довод на вода, цевките за одвод на вода и термометарот да има и посреден одвод преку сифон во канализацијата.

Член 20

Подвижните садови од не'рѓосувачки челик мораат да бидат означени на следниот начин:

1) сатовите за јастиви производи — со број или назив на производственото одделение на кое му припаѓаат;

2) сатовите за нејастиви производи — со прстен во зелена боја;

3) сатовите за патолошки изменет материјал (конфискат) — со прстен со црвена боја;

4) сатовите што му припаѓаат на одделението за обработка и за преработка на црева — со прстен во сина боја.

Прстенот од точ. 2, 3 и 4 на став 2 од овој член треба да е широк 8 до 10 cm и да ги вградува сите страни од садот.

Бојата што се користи за означување на подвижните садови од не'рѓосувачки челик мора да биде нештетна за човешкото здравје и да е без мириса.

Подвижните садови од пластичен материјал мораат да бидат: во бела боја — за јастиви производи,

во зелена боја — за нејастиви производи, во црвена боја — за конфискат и во сина боја — за црварница.

Градените неподвижни садови (базени) мораат да бидат од непропустлив материјал со рамни и мазни површини и мораат да имаат сопствен систем за одвод на отпадните води по миенето кој, преку сифон, е споен со канализацијата.

Градениот неподвижен сад (базен) за јастиви производи треба да биде означен со таблица од не'рѓосувачки материјал со небојосани површини, на која е запишан видот и количината на суровината, нејзината намена и датумот на почетокот и на завршетокот на технолошката постапка.

Член 21

Работните маси мораат да бидат изработени од не'рѓосувачки материјал и мораат да имаат мазни и рамни површини што можат лесно да се чистат, мијат и дезинфикуваат.

Ако делот од површината на работната маса од пластичен материјал, односно пластични штици, тие треба да бидат куси и лесно подвижни.

Работните маси врз кои се изведува технолошката постапка со користење на вода, мораат да имаат заоблени и издигнати рабови и прекинат одвод за отпадните води.

III. ПРОСТОРИИ ЗА ПРИЕМ И ПРИВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ НА ЖИВОТНИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ

Член 22

Простории за прием и привремено сместување на животните за колење (во натамошниот текст: депо) сочинува: рампата за прием на животните, просторијата за сместување на животните, ходникот (коридорот) за водење на животните на колење и просторијата или просторот за подготвување на животните за колење.

Член 23

Рампата за прием на животни, со прифатни боксови со соодветен капацитет и место определено за ветеринарско-санитарен преглед, мора да биде во непосредна близина на просторијата за сместување на животните, така што патот на животните наменети за колење директно да води во шталите и оборите, без крстосување со други патишта.

Депото мора да има посебни штали за крупни животни (одвоено за говеда и за коњи), посебни штали за ситни животни, одвоени обори за свињи и целосно издвоени простории или простори за сместување на болни, односно сомнителни животни на заболување.

Преградите помеѓу шталите и оборите мораат да бидат од бетон или со метална конструкција, што лесно се чистат и мијат.

Шталите и оборите мораат да бидат на видно место и јасно да се обележени со броеви. Тие треба да имаат табла со податоци за датумот на пристигањето, бројот и потеклото на животните сместени во нив.

Просториите или просторите за сместување на болни, односно на заболување сомнителни животни посебно за секој вид, мораат да бидат издвоени од другиот дел на депото, така што да се оневозможи контакт на болни или на заболување сомнителните животни со здравите животни. Тие простории односно простори се означуваат со натпис во црвена боја: „СОМНИТЕЛНИ ЖИВОТНИ“ што се става на видно место. Во нив се наоѓа опрема за обуздување и фиксирање на животните.

Заради одржување на хигиена на просториите на депото, мораат да постојат уреди за чистење, миене и дезинфекција.

За време на пристигањето на животните од увоз, на истоварната рампа, во шталите и во обориците не смее да има животни од друго потекло.

Член 24

Во ходникот за водење на животните на колене мора да постои посебна патека за крупни животни (одвоено за говеда и за коњи) и посебна патека за ситни животни. Помеѓу тие патеки, одвоени со бетонски огради или со огради со метална конструкција, треба да се наоѓа патека за работниците.

Просторијата или просторот за подготвување на животните за колене мора да биде одвоена од просториите за колене на животните и треба да овозможи прифаќање и прилив на животните според капацитетот на коленето.

Просторијата или просторот во кој се мијат свињите пред зашметувањето мора да има приклучок за вода снабден со гумено црево или систем на тушеви за автоматско миене, како и со одвод на отпадни води.

Во кланиците за колене на перната живина и питеми зајаци во непосредна близина на просторијата за подготвување на животните за колене мора да постои посебна просторија или градежно изведен простор или уред за миене и санитација на кафезите.

Член 25

Во склопот на депото мораат да се изградат простории за ветеринарскиот инспектор што ги прегледува животните наменети за колене, гардероба и санитарни простории за работниците вработени на приемот, сместувањето и подготвувањето на животните за колене.

Просторијата за ветеринарскиот инспектор мора да има маса за пишување, орман за евиденција и инструменти што се користат при прегледот на животните.

Член 26

Во близината на депото мора да постои базен за сместување на шталско губре и губре од превозни средства.

Во близината на депото мора да биде изграден и базен или метален резервоар за прифаќање на содржината на преджелудниците.

Базените од ст. 1 и 2 на овој член мораат да бидат изградени од цврст и непропустлив материјал и мораат да имаат соодветна канализација.

IV. ПРОСТОРИИ ЗА КОЛЕЊЕ НА ЖИВОТНИ

Член 27

Просториите за колене на животни, во поглед на големината и техничката опременост, треба да им одговараат на капацитетите на коленето.

Во просториите за колене на животни линиите на коленето и обработката мораат да бидат градежно одвоени по видовите на животните.

За време на коленето на животни од увоз, обработка и ладењето на нивните трупови и органи, на линијата на коленето во просториите за ладење не смее да има трупови и органи од други животни.

Член 28

Колосеците на линиите на коленето и обработката треба да бидат изработени од материјал отпорен на корозија и да се поставени на доволна оддалеченост од ѕидните и подните површини така што месото или производот да биде оддалечен од подот најмалку 30 cm.

Носачите на колосеците треба да бидат изработени од материјал отпорен на корозија или да бидат заштитени со боја отпорна на рѓа и влага.

Постаментите што се користат при изведувањето на работните постапки мораат да бидат од соодветна височина и големина и морат да бидат изработени од не'рѓосувачки материјал. Постаментите можат да бидат неподвижни или подвижни и поставени така што да не го допираат трупот.

Опремата за миене раце и стерилизаторите мораат да ги исполнуваат условите од чл. 18 и 19 на овој правилник.

Конверската маса со подвижни садови или со лента за ветеринарско-санитарен преглед на стомачни и градни органи на линиите на коленето и обработката на говеда, коњи, свињи или овци мора да има.

1) систем за миене и санитација на садовите или лентата, со ладна вода и со топла вода со температура од најмалку 83°C;

2) кружен термометар поставен на видно место, чиј термoeлемент е вграден пред излезните отвори на цевката за топла вода;

3) уред за одвод на водена пара изработен од не'рѓосувачки материјал, кој од страна мора да има отвор со соодветна големина за контрола на функционирањето на цевките за довод на топла вода, а од внатрешната страна тој уред мора да има одвод за кондензирана водена пара;

4) одвод на отпадни води непосредно во канализацијата;

5) уред за одвод на непријатни мирисби, ако за транспорт на нејастиви делови и на конфискат се користат канали со гравитационен пад.

Садовите што се користат на линиите на коленето и обработката мораат да ги исполнуваат условите утврдени во член 20 од овој правилник.

За пренесување на јастиви и нејастиви производи и конфискати, просториите за колене мораат да имаат канали со гравитационен пад, пневматски транспорт, количка или друга соодветна опрема.

Под линијата на коленето и обработката мора да биде изграден олучест канал со доволна ширина и со соодветни падови спрема сливниците поставени во каналите.

Член 29

Каналите со гравитационен пад не смеат да имаат остри агли, а заварувањата на составните делови мораат да имаат мазни површини и треба да бидат во иста рамнина со површината на каналот.

Формата на каналите е тркалезна или овална. Широчината, односно пречникот на каналите изнесува, и тоа:

1) за транспорт на јастиви производи (ситно месо, масно ткиво, месо во парчиња и сл.) — 50 cm;

2) за транспорт на нејастиви производи (рогови, чапунки, влакна, коски, кожа и сл.) — 50 cm;

3) за транспорт на крв — 30 cm;

4) за транспорт на стомачни органи од свињи и овци — 50 cm;

5) за транспорт на стомачни органи од говеда и коњи — 70 cm;

6) за транспорт на конфискувани стомачни и градни органи на свињи и овци — 50 cm;

7) за транспорт на конфискувани стомачни органи од говеда и коњи и делови на труп од говеда, коњи и свињи — 70 cm.

Должината на каналите треба да биде што помала.

Каналите со вертикална насока, ако се подолги од 2 m, мораат да имаат лесно расклоплива конструкција.

Каналите со хоризонтална, односно коса насока мораат да имаат отвори од горната страна, покриени со врати со дихтунзи. Вратите се поставуваат така што да ги преминуваат рабовите на отворот најмалку 5 cm. Широчината на отворите на каналите треба да изнесува најмалку 30 cm — за каналите со пречник од 50 cm, односно најмалку 50 cm — за каналите со пречник од 70 cm. Отворите на каналите треба да овозможат лесно чистење, миене и контрола. Каналите за јастиви производи, кај кои не постои можност на прскање на течниот дел од транспортираниот материјал, можат да бидат од горната страна отворени по целата должина.

Држачите со кои се прицврстуваат каналите за таванот, видните површини или опремата, мораат да бидат од не'рѓосувачки метал.

Ако минува низ катна конструкција, почетниот дел од каналот мора да биде вграден со бетонска ограда или прирабница од не'рѓосувачки челик, со височина најмалку 30 cm од подната површина.

Каналите што ја поврзуваат просторијата за јастиви производи со просторијата за сместување на нејастиви производи и конфискат или со просторијата за обработка на преджелуднички и црева, мораат да имаат уред — систем за вентилација — на оној крај што се наоѓа во просторијата за јастиви производи. Вентилационата цевка за одвод на непријатни миризби треба да има пречник најмалку 30 cm.

За миене, чистење и контрола, покрај каналот или во негова близина, мора да има поставен постамент (или скала) со соодветна височина.

1. Просторија за колење на говеда

Член 30

Боксот или издвоениот простор за запаметување на говеда мора да биде градежно издвоен од линијата за колење и за искрвавање и снабден со уред за зашметување со пенетрирачки клин или со електрична енергија.

Покрај боксот или просторот за зашметување мора да постои дигалка со кукачка за подигање на трупови на говеда на линијата на искрвавање заради колење во висечка положба.

Линијата за искрвавање (базенот) треба по големината да одговара на капацитетот на колењето и да биде поставена и заштитена така што крвата да не прска пред боксот за зашметување или врз околните површини на кои се обработуваат труповите.

На местото на одводот на крвата од базенот мора да се обезбеди уред што го спречува навлегувањето на непријатни миризби.

Опремата за колење (обичен или шуплив нож), земање, прибирање, обработка, транспорт и складирање на крвата за исхрана на луѓето треба да биде изработена од не'рѓосувачки челик.

Садовите за собирање на крвата мораат да бидат јасно означени сè додека ветеринарскиот инспектор не ги прегледа труповите и внатрешните органи на животните.

Член 31

Покрај просторот кој претставува продолжеток на базенот за искрвавање мора да постои опрема за отсечување на роговите на говеда (сатара, електрична пила или пневмо-хидраулични ножици), како и опрема за одвојување на кожата од главата, подврзување на хранопроводот и отсечување на главата на говедото во висечка положба.

Опремата за подготвување на говедски глави за ветеринарско-санитарен преглед се состои од уред за миене и постамент или конвеерски систем за преглед.

Уредот за миене треба да биде изработен од не'рѓосувачки челик и така да биде конструиран што да го спречува распрскувањето на водата, и, истовремено, да обезбедува одвод на отпадните води во канализацијата. На тој уред мораат да постојат два приклучока за ладна вода, со тоа што на едниот приклучок мора да биде поставено подвижно црево со конусен продолжеток за исплакување на несната и усната шуплина, а на другиот приклучок — црево со рачен туш за миене на надворешната површина на говедската глава. За обесување на главата треба да постојат специјални подвижни кукачки, што се санитираат по секоја измиена глава.

Уредот за миене треба да биде изработен до местото за отсечување и ветеринарско-санитарен преглед на главите.

Постаментот за ветеринарско-санитарен преглед и подвижните рамки за сместување на подготвените глави треба да бидат изработени од не'рѓосувачки челик и конструирани така што да можат лесно да се чистат и мијат.

Член 32

Ако се применува системот на хоризонтална обработка на говедата, треба да се обезбеди доволно простор за непречено и хигиенско изведување на работните постапки.

Подвижниот постамент (количка) за симнување на кожата од труповите мора да биде изработен од не'рѓосувачки материјал и треба да биде конструиран така што да не возможува допир на деловите на трупот од кои е симната кожата со подот или со надворешната страна на кожата.

Ако се применува системот на вертикална обработка на говедата, треба да се обезбеди, трупот да не ја допира подната површина и да не се допираат обработените и необработените трупови.

Член 33

За прифаќање на внатрешните органи на говеда при евисцерација се користи специјална, само за таа цел, определена количка или подвижна лентата, односно подвижните садови на конвеерската маса за ветеринарско-санитарен преглед.

Количката од став 1 на овој член мора да биде изработена од не'рѓосувачки челик и би се користела на линиите на колењето на говеда со капацитет до 30 парчиња на час. Количката треба да има еден сад со соодветна големина и форма, погоден за сместување и преглед на stomачните органи и еден сад со правоаголна форма за сместување и преглед на градните органи.

За миене и санитација на количката мора да се обезбеди одвоена и погодна лоцирана просторија или простор.

Масата со подвижна лента за ветеринарско-санитарен преглед на внатрешните органи мора да се употребува на линиите на кои се колат и обработуваат до 50 говеда на час, а конвеерската маса со подвижни садови — на линиите со капацитет на колење од над 50 говеда на час.

Во поглед на конструкцијата, санитацијата и одводот на отпадните води масите од став 4 на овој член треба да одговараат на условите утврдени во член 28 став 5 од овој правилник.

Покрај масата со подвижна лента, односно покрај конвеерската маса со подвижни садови, во ниво на подвижната лента или сад, треба да се постави постаменет на кој се наоѓа опрема за миене

раце со стерилизатор за ножеви, со кабинет за миене и касета за оставање на заштитните обувки.

Брзината на движењето на подвижната лента или подвижните садови мора да биде синхронизирана со брзината на движењето на труповите на колосекот.

На дофат на раката на ветеринарскиот инспектор треба да се постави прекинувач за истовремено запирање или пуштање во движење на колосечниот конвеер и подвижната лента односно на подвижните садови на конвеерската маса за ветеринарско-санитарен преглед на внатрешните органи.

Член 34

За прегледот на задржаните трупови на говеда мораат да постојат одвоен дел на колосек, постамент и опрема за миене раце со стерилизатор.

Член 35

За отстранување на контаминирани делови од полутки на говеда (тримување) мораат да постојат постаменти, опрема за миене раце со стерилизатор и јасно означен сад во кој се прифаќаат контаминирани делови.

Член 36

За миене на говедски полутки треба да постои рачен туш или систем тушеви во посебен уред.

На местото на миенењето со рачен туш, треба да постои подвижен или фиксиран постамент над посебно дренирано подрачје. За да се спречи прскање со вода, мора да биде поставен штитник.

Системот на тушевите во посебниот уред треба да биде поставен така што ќе обезбеди миене на говедските полутки од горните кон долните делови. Тој уред мора да биде конструиран така што потполно ќе оневозможи прскање со вода надвор од уредот и мора да има одвод за водата во канализацијата.

Член 37

За обработка на градните органи, слезината и црниот дроб на говедата, мораат да постојат специјални маси што одговараат на условите од член 21 на овој правилник.

2. Просторија за колење на коњи

Член 38

За колење на коњи, обработка на трупови, ладрње на месо, обработка на желудник и црева, како и за споредни производи на колење и конфискат, мора да постои посебен градежен објект, напдно одвоен од објектот во кој се колат и обработуваат други видови животни.

Член 39

Просторот и опремата за зашметување и клење на коњите треба да одговараат на условите од член 30 ст. 1 до 4 на овој правилник.

Член 40

Покрај просторот што претставува продолжение на базенот за искрвавање, мора да постои опрема за одвојување на кожата од главата, подврзување на хранопроводот и отсекување главата на коњот во висечка положба

Член 41

Опремата за подготвување на главата за ветеринарско-санитарен преглед и опремата за преглед, мораат да одговараат на условите од член 31 ст. 2 до 5 на овој правилник.

Покрај опремата наведена во став 1 на овој член, мора да постои и опрема за надолжно расекување на главата на коњот.

Член 42

Опремата за обработка на трупови, прифаќање на внатрешните органи, преглед на задржаните трупови, отстранување на контаминирани делови од полутките на коњот, миене на обработните полутки и за обработка на градните органи, мора да одговара на условите од чл. 32 до 37 на овој правилник.

3. Просторија за колење на свињи

Член 43

Просторијата за колење на свињи треба да се состои од два градежни издвоени дела. Во првиот дел се наоѓаат просторот и опремата за зашметување, колење и искрвавање, шурење, обработка во печки за смадење и симнување на смадениот епидерм. Тој простор мора да биде функционално поврзан со другиот дел во кој се наоѓа опремата за понатамошна обработка на труповите на свињите.

Член 44

Просторот за зашметување на свињи мора да биде снабден со опрема за зашметување со помош на електрична енергија или јаглен диоксид.

За подигање на зашметените трупови на колосекот за искрвавање, мора да постои дигалка или конвеер. Липијата на искрвавањето и опремата за колење и собирање на крвта, мораат да одговараат на условите утврдени во член 30 ст. 3 до 6 на овој правилник.

За миенењето на труповите пред шурењето треба да постои систем на тушеви или уреди за миене над посебен канализационен простор.

Член 45

За шурење на трупови треба да постои бајен што е изработен од нерѓосувачки материјал и снабден со контролен кружен термометар и со систем за одвод на пареата. Големината на базенот мора да одговара на капацитетот на линијата на обработката на свињите.

Уредот за механичко симнување на влакната („шел-машина“) мора да има пропустна моќ која одговара на капацитетот на базенот за шурење и на капацитетот на линијата на обработката на свињите.

Масата за обработка на труповите на свињите, која се наоѓа зад уредот за механичко симнување на влакната, мора да биде изработена од нерѓосувачки материјал, со должина што одговара на капацитетот на линијата на обработката. Над таа маса треба да биде поставен систем на тушеви со ладна вода, а за миене на задните нозе, пред ставањето на куката за распнување, мора да се обезбеди посебен туш.

Смадувањето на труповите на свињите мора да се врши во специјални печки во кои се наоѓа систем на пламеници кои се така распоредени што подеднакво ќе дејствуваат на сите делови на трупот, при што мора да се спречи меѓусебното допирање на труповите.

За рачното чистење и избричување на труповите, треба да постојат постаменти и тушеви со ладна вода за влажнење на труповите што се поставени и насочени така што ладната вода да не прска на колосекот.

Уредите за механичко чистење на свињските трупови мораат да бидат конструирани така што ќе го спречуваат распрскувањето на водата по просторијата за колење и мораат да имаат сопствен одвод во канализацијата.

Уредот за завршно миене на свињските трупови се наоѓа зад местото на кое се врши чистење, односно избричување, а пред местото на кое се пристапува кон засекување на кожата на трупот. Тој уред мора да биде конструиран така што ќе го спречува распрскувањето на водата по просторијата за колене и разлевањето на водата по површината на подот.

Член 46

За прифаќање на внатрешните органи на свињите при евисцерација, мора да постои количка за евисцерација или маса за ветеринарско-санитарен преглед или конвеерска маса со подвижни садови.

Количката за евисцерација, односно масата за ветеринарско-санитарен преглед се користи на линиите на обработката, со капацитет од 20 свињи на час. Количката мора да им одговара на условите предвидени во член 33 став 2 на овој правилник.

За миене и санитација на количката мора да се обезбеди одвоена и погодна лоцирана просторија или простор.

Масата за ветеринарско-санитарен преглед на внатрешните органи мора да биде изработена од нег'росувачки материјал, на која мораат да се наоѓаат садовите за сместување на stomачните и градните органи. За миене и санитација на тие садови — по секоја употреба, во непосредна близина на масата, мора да постои одвоен и посебно уреден простор со ладна и топла вода.

Конвеерската маса со подвижните садови за ветеринарско-санитарен преглед на внатрешните органи мора да се користи на линиите на обработката со капацитет над 20 свињи на час. Таа маса мора да им одговара на условите предвидени во член 28 став 5 и член 33 ст. 7 и 8 од овој правилник.

Член 47

За преглед на задржаните трупови на свињите, мораат да постојат одвоен дел на колосек, постамент и опрема за миене раце со стерилизатор.

Член 48

За миене на свињски полутки треба да постојат уредите предвидени во член 36 од овој правилник.

Член 49

За обработка на јазикот, градните органи, слезината и црниот дроб на свињите, мора да постојат специјални маси што им одговараат на условите од член 21 став 3 на овој правилник.

4. Просторија за колене на овци

Член 50

Просторот за зашметување на овци мора да биде снабден со опрема за зашметување со примена на електрична енергија или јаглен диоксид.

За подигање на зашметените трупови на колосекот на искрвавање мора да постои дигалка или конвеер. Линијата на искрвавањето и опремата за колене и собирање на крвта, мораат да им одговараат на условите утврдени во член 30 ст. 3 до 6 на овој правилник.

Член 51

За пренесување на труповите на овците, колосекот мора да има механички систем — конвеер, ако на линиите се колат и се обработуваат над 50 овци на час.

Член 52

За обработка на овците во висечка положба мора да постои колосек.

За отсекување на предните и задните нозе во карпалниот, односно тарзалниот зглоб, треба да постои нож или пневмо хидраулични ножици.

За одвојување на кожата на јагниња може да се постави компресор со вградени филтери за пречистување на воздухот при што канилата се вовлекува под кожата над карпалниот или тарзалниот зглоб.

Член 53

За прифаќање на внатрешните органи на овци при евисцерација мора да постојат колички за евисцерација или маса за ветеринарско-санитарен преглед или конвеерска маса со подвижни садови. Оваа опрема мора да им одговара на условите утврдени во член 46 на овој правилник.

Количката за евисцерација, односно масата за ветеринарско-санитарен преглед се користи на линиите на обработката со капацитет до 50 овци на час.

Конвеерската маса со подвижни садови за ветеринарско-санитарен преглед на внатрешните органи мора да се користи на линиите на обработката со капацитет над 50 овци на час. Таа маса мора да им одговара на условите предвидени во член 28 став 5 на овој правилник.

Член 54

За преглед на задржаните трупови на овци мораат да постојат одвоен колосек, постамент и опрема за миене раце со стерилизатор.

5. Просторија за колене на перната живина

Член 55

За зашметување, колене и искрвавање, шурење и впарување, како и симнување пердугите на перната живина, треба да постојат посебни простории или простори што се функционално поврзани со линијата на обработката на труповите на пернатата живина.

За пренесување на труповите што во висечка положба, линијата на коленето и обработката на пернатата живина мора да има механички систем — конвеер.

Член 56

Просторот за зашметување мора да биде снабден со опрема за зашметување со примена на електрична енергија или на друг стручен начин.

Опремата за колене (нож, специјални ножици или автоматски уред) треба да биде изработена од нег'росувачки челик.

Линијата на искрвавањето треба да одговара на условите утврдени во член 50 ст. 3 и 4 од овој правилник.

Член 57

За шурење на труповите на пилиња, кокошки, морки и мисирки треба да постои проточен базен, а за впарување на труповите на шатки и гуски — посебен уред со пареа добиена од вода за пиење.

Големината на проточниот базен и уредот за впарување мора да одговара на капацитетот на линијата на коленето и обработката на пернатата живина. Базенот и уредот мораат да бидат изработени од нег'росувачки материјал и снабдени со контролни кружни термометри, како и со системи за одвод на пареата.

Член 58

Уредот за механичко симнување (кубење) на пердугите на пернатата живина мора да има штитници за спречување на распрскувањето на водата

по просторијата за колење и сопствен одвод на водата.

За отстранување на искубените пердуви во текот на работата мора да постои канал со проточна вода или друг систем на транспорт, (вакуум или пневматика).

За собирање на искубените пердуви мора да постои посебна просторија која мора да има опрема за цедење и сушење на пердувите, довод на ладна и топла вода, дренажен и канализационен систем и опрема за миење раце, како и соодветен систем на вентилација.

Член 59

Уредот за миење на трупови на перната живина треба да биде изработен од не'рѓосувачки материјал и мора да биде конструиран така што ќе спречува распрскувањето на водата по просторијата и разливањето на водата по површината на подот.

Уредот од став 1 на овој член се наоѓа на местото на кое се симнуваат пердувите, а пред местото на кое се засекува кожата или отсекуваат деловите на трупот.

Член 60

Уредите за отстранување на главата, вратот, гушката и ножицата на перната живина, мораат да бидат изработени од не'рѓосувачки материјал и конструирани така што да можат лесно да се одржуваат и чистат.

За транспорт на отстранетите делови треба да постојат канали со гравитационен пад, пневматски или вакуум-транспорт или соодветни садови изработени и означени во согласност со член 20 на овој правилник, со кои материјалот се транспортира во просторијата, односно просторот за собирање на нејастиви производи или конфискат, или до местото на непосредната преработка.

Член 61

За рачно вадење на внатрешните органи (евисцерација) треба да постои специјална виљушка од не'рѓосувачки челик. За автоматска евисцерација се користи уред која мора да биде изработен од не'рѓосувачки материјал и конструиран така што ќе овозможи лесно миење и санитација.

Член 62

Уредот за завршно миење на труповите на пилињата, кокошките, морките и мисоките, од кои се извадени внатрешните органи, треба да биде изработен од не'рѓосувачки материјал и мора да биде конструиран така што ќе спречува распрскување на вода по просторијата и разливање на вода по површината на подот.

Член 63

За обработка на јастиви внатрешни органи (црн дроб, срце, слезина и желудник) треба да постои издвоена просторија односно простор.

Оптемата што се користи за обработка на црниот дроб, срцето и слезината, треба да биде во согласност со чл. 18 до 21 на овој правилник.

Уредите за полуавтоматска или автоматска обработка на желудникот мораат да бидат изработени од не'рѓосувачки материјал и конструирани така што да можат лесно да се одржуваат и чистат.

6. Просторија за колење на питоми зајаци

Член 64

Просторијата и опремата за колење на питоми зајаци мораат да одговараат на условите од чл. 27 до 30 и член 56 од овој правилник.

Член 65

За обработката на питоми зајаци мора да постои висечки колосек, а за прифаќање на евисцерираниите органи — количка или конвеерска маса, во согласност со член 33 на овој правилник.

V. ПРОСТОРИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЖЕЛУДНИЦИ И ЦРЕВА

Член 66

Просториите за обработка на желудници и црева мораат да бидат градежно издвоени од просториите за колење на животни и другите производствени простории.

Просториите од став 1 на овој член мораат да имаат систем на вентилација за да се спречи ширењето на непријатни миризби и заради одвод на пареата.

Просториите мораат, зависно од капацитетот на обработката, да имаат доволен број приклучоци за ладна и топла вода. Ако приклучоците или излезните цевки за вода се наоѓаат под нивото на водата во садовите или се користат за празнење и плакнење на одделни делови на дигестивниот тракт, мораат да имаат вградени вентили против повратна сифонажа.

Член 67

Оптемата за обработка на преджелудници на говедата треба да биде изработена од не'рѓосувачки челик, поставена во издвоен дел на просторијата за обработка на желудници и црева или во посебна просторија. Таа опрема се состои од маса за прифаќање на stomачните органи, уреди за празнење, уреди за миење и чистење, полица со куки за ветеринарско-санитарен преглед, уреди за термичка обработка и други уреди што се користат при обработката и преработката на преджелудници.

Масата за прифаќање на stomачните органи треба да има подвижен прифатен сад со дигалка ако доставувањето на stomачните органи е во хоризонтално ниво.

Над масата за прифаќање на stomачните органи треба да бидат поставени доводи на ладна и топла вода со вграден кружен термометар.

За празнење на преджелудници на говедата треба да постои уред со подвижна перфорирана цевка за довод на студена вода. Уредот треба да биде поставен зад масата за прифаќање на stomачните органи и мора да има канализационен простор и заштитни сидови што ќе го овозможуваат прскањето на водата и содржината на преджелудниците. Тој мора да има механички систем што го спречува навлегувањето на непријатни миризби од одводните цевки.

За празнење на содржината од уредот треба да постои пневматски систем, хидраулична пумпа или канал со гравитационен пад.

Уредот за миење и чистење на преджелудниците (румен и ретикулум) треба да се наоѓа во непосредна близина на уредот за празнење. Тој мора да биде конструиран така што да го спречува прскањето на вода од страна и истовремено да го обезбедува одводот на отпадните води непосредно во канализацијата.

Во уредот за миење и чистење треба да постои подвижна цврста купола поставена на перфорирана цевка за миење на преджелудниците. Над куполата се наоѓа туш со ладна вода. Механизмот за миење се пушта во погон со помош на ножен педал.

Полицата со куки за ветеринарско-санитарен преглед на изменините и исчистените преджелудници треба да биде изработена од не'рѓосувачки челик и поставена во близината на опремата за обработка на преджелудниците.

Уредот за термичка обработка на преджелудниците мора да има посреден одвод на отпадни води во канализацијата и соодветен систем на одвод за пареата.

Член 68

Во просториите за обработка на желудниците и цревата опремата мора да биде поставена над канализациониот простор и поврзана со канализацијата.

За конзервирање на цревата со солење и складирање на солениите црева треба да се обезбеди посебна просторија за ладење која од просторијата за обработка на желудниците и цревата е одвоена со „тампон“ просторија или воздушна завеса.

VI. ПРОСТОРИИ ЗА ЛАДЕЊЕ И СМРЗНУВАЊЕ

Член 69

Кланицата, зависно од видот и начинот на производството, мора да има посебни простории или простори за ладење на трупови и полутки, за ладење на внатрешни органи, пакување на внатрешни органи и одвоени делови на трупови, ладење на задржаните трупови, полутки и органи и смрзнување на месо.

Во просториите од став 1 на овој член покрај термоелементите на далечинскиот термометар мораат, на погодено место да се наоѓаат контролни живини термометри.

Ако за ладењето на просториите се користат змиести сидни испарувачи (мирно ладење) или разладна опрема за бурно ладење (јунит кулер), под нив мораат да бидат поставени садови за одвод на вода, изработени од непропустлив и не'рѓосувачки материјал кои преку сифон директно се споени со подната канализација. На издувната цевка на опремата за бурно ладење мора да се постави заштитна мрежа.

Во поглед на материјалот и начинот на поставување, колосеците и носачите на колосеците во просториите за ладење и смрзнување, мораат да им одговараат на условите предвидени во член 28 ст. 1 и 2 на овој правилник.

Член 70

Просториите за ладење на трупови и полутки, посебно за секој вид животни за колење, мораат да бидат во близината на просториите за колење, со кои функционално се поврзани со затворени ходници.

Ако за ладењето на труповите или полутките на животните за колење се користи проточен систем, сегментите во просторијата за ладење мораат да бидат градежно одвоени и мораат да имаат конвеерски систем за пренесување на полутки, односно трупови.

За ладење на труповите на закланата перната живина треба да постои базен од не'рѓосувачки материјал со проточен систем за довод на ладна вода и посреден одвод во канализацијата или систем на тушеви над канализационо уредениот простор или просторијата што има опрема за ладење предвидена во член 69 став 3 од овој правилник.

Член 71

За ладење на внатрешните органи (јазик, срце, црн дроб, слезина и друго) и одвоените делови на

трупот (глави, спашки, нозе и др.) треба да постои посебна просторија или издвоен простор кој, во поглед на уредувањето и техничката опременост одговара на просторијата за ладење на трупови и полутки на закланите животни.

Опремата за транспорт и складирање на внатрешните органи или одвоените делови треба да биде изработена од не'рѓосувачки материјал.

За пакување на внатрешните органи и одвоените делови на трупот мора да постои посебна просторија што прима соодветна опрема (маса за пакување, вага, опрема за миене раце и сл.).

Член 72

Просторијата за ладење на задржаните трупови, полутки и органи, во поглед на уредувањето и техничката опременост, мора да одговара на просторијата за ладење на трупови и полутки на заклани животни.

Вратата на просторијата од став 1 на овој член треба да биде видно и јасно обележена со ознака со црвена боја: „ЗАДРЖАНО-ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА“. Вратата мора да се заклучува, а клучот треба да се наоѓа кај ветеринарскиот инспектор.

Просторот за ладење на задржаните трупови, полутки и органи може да се наоѓа и во просторијата за ладење на трупови и полутки, но мора да биде наполно одвоен од другиот дел на таа просторија со решеткаеста ограда од не'рѓосувачки материјал што е поставена од подот до таванот.

Просторот од став 3 на овој член се означува на начинот утврден во став 2 на овој член.

Член 73

За смрзнување на месо мора да постои посебна просторија со соодветен капацитет, во која се влегува низ преткомора или „тампон“ просторија.

Влезната врата на преткомората и на просторијата за смрзнување на месо мора да има сопствен систем за растопување.

За смрзнување на месо пакувано во картонски кутии или во друг вид амбалажа, просторијата за смрзнување мора да има подлошки или постаменти.

Член 74

Во просторијата за смрзнување на месо и во просторијата за складирање на смрзнато месо мора да постои простор за сместување на бобичаво месо, кој е наполно одвоен од другиот дел на просторијата со решеткаеста ограда од не'рѓосувачки материјал поставен од подот до таванот. Вратата на тој заграден простор мора да се заклучува, клучот треба да се наоѓа кај ветеринарскиот инспектор.

VII. ПРОСТОРИИ ЗА МИЕЊЕ И САНИТАЦИЈА НА ОПРЕМА

Член 75

За миене и санитација на опремата, во кланицата мора да постои една или повеќе простории со соодветна големина, лоцирани на pogodно место.

Подот, сидовите и таванот на просторијата од став 1 на овој член треба да бидат непропустливи за вода и со мазни површини. Во неа мораат да постојат: доводи на ладна вода и доводи на топла вода со температура најмалку од 83°C; кружен термометар вграден на излезниот дел на цевката за топла вода; извор на вештачко светло со пропишан интензитет; сливник за вода; уред за вентилација и одбојници на сидовите.

Ако за миене и санитација на садовите се користат проточен уред, тој мора да биде сместен во

просторијата што се наоѓа близу до производствени-те одделенија. Овој уред мора да има сопствена опре-ма за одвод на парата, вграден кружен термоме-тар и отвор за контрола на функционирањето на це-вката за довод на топла вода и одвод на отпадните води преку сифон директно во канализацијата.

VIII. ПРОСТОРИИ ЗА СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ НА КОЛЕЊЕ И КОНФИСКАТ

Член 76

Кланицата мора да има посебни простории за собирање и прифаќање на производи што не се у-потребливи за исхрана на луѓе (нејастиви произво-ди) и просторија за конфискат. Наместо просторија за конфискат, кланицата може да има посебно уре-ден и опремен простор за конфискат надвор од згра-дата на кланицата.

Просториите од став 1 на овој член мораат да бидат наполно одвоени од производствените про-стории.

Ако нејастивите производи и конфискатот не се одвозат секој ден од кланицата, просториите мораат да располагаат со разладни уреди што обезбедуваат постигање и одржување на температура до +4°C.

За транспорт на нејастиви производи и конфи-скаат од местото на добивањето до просториите од став 1 на овој член треба да постојат канали со гравитационен пад, пневматски цевоводи или не-пропустливи садови.

Каналите со гравитационен пад за транспорт на нејастиви производи и конфискат, мораат да бидат снабдени со опрема што го спречува навлегувањето на непријатни мирисби.

Просторијата за конфискат мора да има и при-клучок за топла вода со температура најмалку од 83°C, чиј довод е снабден со контролен кружен тер-мометар. Во таа просторија мора да биде поставена соодветна опрема што овозможува постојана и ефи-касна декарактеризација на конфискатот (карболна киселина или метиленско плавило). Таа просторија мора да биде заклучена и под постојана контрола на ветеринарскиот инспектор.

Ако нејастивите производи, конфискатот или содржината на преджелудниците се транспортираат надвор од објектот пневматски или со систем на ва-куум во просторот за нивно прифаќање мора да по-стојат резервоар сместен над канализационо уреде-ната површина, приклучоци за ладна вода и прик-лучоци за топла вода со температура од најмалку 83°C (со вграден кружен термометар) и транспортно средство во кое се празни содржината на резервоа-рот. Транспортното средство треба да биде затворе-но и да не ја пропушта водата и соковите на тки-вото.

IX. ПРОСТОРИИ ЗА ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕК-ЦИЈА И ЗА ТРИХИНОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД

Член 77

Во непосредна близина на линијата на колење-то мораат да бидат просториите за ветеринарска ин-спекција и просториите за трихиноскопски преглед.

Просториите за ветеринарска инспекција мораат да имаат потребен мебел и опрема, а во рамките на тие простории треба да постои посебен дел за гар-дероба и посебен дел за оджување на личната хи-гиена.

За преглед на месо на *trihinella spiralis* мора да постојат три одвоени простории снабдени со потреб-ната опрема во согласност со капацитетот на лини-јата на колењето

X. ПРОСТОРОТ ЗА ЧИСТЕЊЕ, МИЕЊЕ И ДЕЗИН-ФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Член 78

Просторот за чистење, миене и дезинфекција на превозните средства мора да има:

1) бетонски или метален постамент, или канал за миене на возила што има канализационен сис-тем со соодветен капацитет;

2) просторија за држење на прибор и дезин-фекциони средства;

3) просторија во која е сместен резервоарот со дезинфекционо средство и пумпа;

4) приклучоци за ладна вода и приклучоци за топла вода со температура од најмалку 83°C, со вграден кружен термометар на излезната цевка со топла вода;

5) санитарни простории со соодветна големина за потребите на вработените работници.

На просторот од став 1 на овој член мора да се обезбеди одвоено чистење, миене и дезинфекција на средствата за превоз на животни за колење од средствата за превоз на готови производи.

XI. ПРОСТОРИИ И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО КЛАНИЦА

Член 79

Во кланица мораат да постојат простории за преследување на работниците (гардероба), санитарни простории, простории за одмор на работниците, про-стории за исхрана на работниците и перална за ки-гиско одржување на работната облека.

Гардеробата и санитарни простории во чистиот дел на кругот мораат да бидат одвоени од гардеро-бата и санитарните простории во нечистиот дел од кругот на кланицата.

Гардеробата и санитарните простории мораат да бидат одвоени за персоналот вработен:

- 1) во депото;
- 2) во производствените простории;
- 3) на собирањето и транспортот на споредните производи од колењето и конфискатот;
- 4) во службата на техничкото одржување, во службата на транспортот и во просториите за скла-дирање;
- 5) во ветеринарската инспекција.

Член 80

Гардеробите, посебно за мажиот и посебно за женскиот персонал, треба да бидат погодно лоци-рани и со производствените простории поврзани со затворени коридори.

Во гардеробата мора да се обезбеди посебен ор-ман за секој вработен работник, изработен од метал поставен на постамент со височина од 30 cm, со по-кривна површина наведната напред под агол од најмалку 25°. Вратата на орманот треба да има от-вори за вентилација.

Седиштата во гардеробата мораат да бидат при-цврстени за орманите како продолжени на поста-ментот или можат да се поставуваат помеѓу редо-вите на орманите.

Гардеробата мора да има природна или вешта-чка вентилација.

Во состав на гардеробата мораат да бидат уре-дени простории за прием на нечиста и издавање на чиста заштитна облека.

Во состав на гардеробата мораат да се наоѓаат санитарни простории за одржување на личната хи-гиена на вработениот персонал — бањи и тоалети.

На секои 10 вработени работници во една сме-на во бањата треба да се обезбеди една опрема за миење раце и една туш-кабина.

Туш-кабината мора да ги исполнува следните услови:

1) сидовите, до височината на кабината, треба да бидат обложени со материјал отпорен на вода, со бела или светла боја, а ако се монтажни, мораат да бидат изработени од нерѓосувачки материјал со ма-зни и рамни површини;

2) кабината мора да има туш, топла и ладна во-да, држач за сапун и сапун;

3) кабината мора да има посебен сливник со воден затворач;

4) подната површина мора да има соодветен пад и мора да биде покриена со гумен или пластичен подметнувач.

Бањите мораат да имаат природна или вештач-ка вентилација.

Тоалетите, посебно за машкиот и посебно за женскиот персонал, мораат да бидат градежно од-воени од гардеробата и бањата.

Во поголеми кланици во кои гардеробите се од-далечени од производствените простории мораат да постојат тоалети во непосредната близина на тие простории одвоени од нив со коридор и „тампон“ просторија.

Во сите тоалети мора да се обезбеди природна или вештачка вентилација.

Сите врати во тоалетите треба да се отвораат во обата правца („пеперуга“ — врата).

Вратите на кабините за клозетските шолји мо-раат да бидат подигнати 30 cm од подната повр-шина.

Во претпросторот на тоалетот мора да се поста-ви потребен број опрема за миење раце, согласно со условите предвидени во член 21 на овој правил-ник.

Во тоалетите мора да се обезбеди следниот број на клозетски шолји според долунаведената табела.

Број на работници од ист пол	Број на клозе-тски шолји
1 до 15	1
16 до 35	2
36 до 55	3
56 до 80	4

Ако бројот на работниците изнесува над 80, на секои триесетина работници над тој број мора да се обезбеди по една клозетска шолја.

Плакнењето на клозетските шолји со вода се врши на ножен погон.

Клозетските шолји во машките тоалети, до ед-на третина од вкупно предвидениот број шолји, мо-жат да се заменат со писоари, кои треба да се по-стават во одвоен дел на тоалетот.

Член 81

За одмор и пушење на работниците за време на работното време мора да се обезбеди погодно ло-цирана просторија која има природна или вештач-ка вентилација.

За исхрана на вработениот персонал во клани-цата мора да постои соодветна просторија (трпеза-рија).

Член 82

За хигиенско одржување на работната облека, кланицата треба да има сопствена перална со про-сторија за сушење и пеглање.

Член 83

Кланицата треба да обезбеди рачен алат (кори-ци за држење на ножеви, синџир за држење на кориците, острило, куки и сл.) изработен од нерѓо-сувачки метал или пластика, освен дршките на но-жевите, острилот и сатарот, што можат да бидат од тврдо дрво.

Член 84

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3364/1

8 мај 1981 година
Белград

Претседател
на Сојузниот ко-
митет за земјодел-
ство,

Милован Зидар, с. р.

436.

Врз основа на член 32 и член 66 став 1 точка 17 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните бан-ки на републиките и народните банки на автоном-ните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУ- ВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ

1. Банките можат за одржување на дневната ликвидност да користат кредити од средствата на примарната емисија кај народните банки на репу-бликите односно кај народните банки на автономните покраини до височината и под условите што се ут-врдени со оваа одлука.

2. Кредитот според оваа одлука банката може да го користи привремено, а најдолго 15 работни дена во месецот, и тоа:

1) врз основа на благајничките записи на На-родната банка на Југославија — до износот на но-миналната вредност на тие записи;

2) врз основа на обврзниците на федерацијата издадени во смисла на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федера-цијата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 и 48/76), врз основа на кои банките им да-де кредити на организациите на здружен труд за намените од тој закон — до височината од 25% од износот на дадените кредити;

3) врз основа на обврзниците на федерацијата издадени во смисла на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на феде-рацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 62/77) — до височината од 25% од неми-налната вредност на тие обврзници;

4) врз основа на обврзниците на републиките и автономните покраини, како и обврзниците за кои републиките односно автономните покраини презе-ле обврска да ги амортизираат или да ја гаранти-раат нивната исплата — до височината од 25% од но-миналниот износ на обврзниците што втасуваат во рок од шест месеци од денот на користењето на кредитот.

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа то-чка, банката може кредитот за одржување на днев-ната ликвидност да го користи во траење до 20 ра-ботни дена во месецот врз основа на благајничките записи на Народната банка на Југославија кои не

влегуваат во минималната ликвидност на банката пропишана со Одлуката за начинот на одржување на минималната ликвидност на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/77, 19/78 и 12/81).

Банките што им даваат кредити на организациите на здружен труд на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора кои претрпеле штета од земјотресот во април 1979 година, можат кредитот за одржување на дневната ликвидност да го користат до 20 работни дена во месецот, и тоа врз основа на благајничките записи на Народната банка на Југославија — до височината од 100% од номиналната вредност на тие записи, а врз основа на обврзниците од одредбите под 2 до 4 од став 1 на оваа точка — до височината утврдена во тие одредби.

3. Кредит за одржување на дневната ликвидност, во смисла на точка 2 од оваа одлука, банката може да користи заради намиривање на своите обврски ако за намиривањето на тие обврски нема средства на жиро-сметката, па поради тоа користи средства од резервниот фонд, односно средства од задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија.

Како доказ дека банката користи средства од резервниот фонд односно средства од задолжителната резерва служат податоците што народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ги добива од Службата на општественото книговодство во смисла на член 86 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77, 22/78, и 35/80), како и фотокопијата на налогот на банката за користење на средства од резервниот фонд во смисла на точка 4 став 1 од Одлуката за начинот и условите на користење на резервниот фонд на банките и на другите финансиски организации за одржување на дневната ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/81).

Кредит за одржување на дневната ликвидност во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, банката може да користи под услов:

1) во периодот од изминатите 30 дена да немала втасани а ненамирени обврски по кредитот за ликвидност, односно на денот на користењето на тој кредит да немала втасани а невратени отплати по кој и да е вид кредит од примарната емисија, што народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина го утврдува врз основа на своите евиденции;

2) дека во изминатите 10 дена уредно ги враќала користените средства на минималниот износ на посебната резерва за ликвидност, на задолжителната резерва и на резервниот фонд, за кое банката ѝ поднесува потврда на Службата на општественото книговодство.

За време на користењето на кредитот за одржување на дневната ликвидност банката не може да пушта кредити и други пласмани во оптек.

4. Кредитот од точка 2 на оваа одлука банката може да го користи непрекинато, или со прекин до вкупно 15 работни дена, односно 20 работни дена во месецот, без оглед на износот на користениот кредит. Како ден на почетокот на користењето на кредитот се смета денот кога на банката ѝ се пренесени средствата на нејзината жиро-сметка, а денот кога банката ќе го врати кредитот не се смета како ден на користење на кредитот. Ако банката го врати кредитот истиот ден кога средствата ѝ се пренесени на жиро-сметката, ќе се смета дека кредитот го користела во траење од еден работен ден. Како работен ден се смета и сабота.

5. Како банка во смисла на оваа одлука, се смета основната банка и здружената банка основна-

на во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77).

6. Од денот на влегувањето во сила на оваа одлука до денот на почетокот на нејзиното применување ќе се применуваат како одредби на оваа одлука одредбите на Одлуката за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/78, 20/79, 32/79, 6/80, 21/80, 43/80 и 27/81).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 14 септември 1981 година.

О. бр. 38

8 јули 1981 година

Белград

Претседател на Советот на
гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,

д-р Ксенте Богоев, с.р.

437.

Врз основа на член 30 и на член 66 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ

1. Банката или друга финансиска организација (во натамошниот текст: банката) која на својата сметка за функционално работење при Службата на општественото книговодство нема доволно средства за намиривање на своите обврски, за одржување на својата дневна ликвидност ги користи средствата од својот резервен фонд издвоени на посебна сметка при Службата на општественото книговодство на начинот и под условите што се утврдени со оваа одлука.

2. Средствата на резервниот фонд банката ги користи за намиривање на своите обврски, ако средствата на нејзината сметка за функционално работење (во натамошниот текст: жиро-сметката), по завршената дневна обработка во платниот промет не се доволни за покривање на сите нејзини обврски опфатени со таа обработка.

Користењето на средствата на резервниот фонд во смисла на став 1 на оваа точка, банката го врши пред користењето на средствата на нејзината задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија, и тоа на тој начин што налогот за пренос на средствата од посебната сметка на резервниот фонд на банката на нејзината жиро-сметка го дава Службата на општественото книговодство на начинот предвиден во член 86 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 2/77, 22/78 и 35/80).

За користењето на средствата на резервниот фонд, во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка, Службата на општественото книговодство ја известува

Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина.

3. Средствата на резервниот фонд користени го смисла на точка 2 на оваа одлука, банката е должна да ги врати на посебната сметка на тие средства од првиот прилив на средства на тејзината жиро-сметка, и тоа по намирувањето на своите обврски за враќање на средствата на задолжителната резерва, ако и тие средства ги користела за одржување на својата дневна ликвидност.

Ако банката веднаш не издаде налог за враќање на средствата користени во смисла на точка 2 од оваа одлука, за враќање на тие средства издава налог Службата на општественото книговодство во смисла на член 87 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство.

4. Банката може да ги користи средствата на резервниот фонд и во текот на денот, пред завршетокот на дневната обработка во платниот промет, ако на својата жиро-сметка нема доволно средства за извршување на наложите во смисла на член 82 ст. 1 и 2 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Средствата на резервниот фонд од став 1 на оваа точка банката не може да ги користи за пуштање на кредити и други пласмани во оптек.

Средствата на резервниот фонд, банката може да ги користи, во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка, под услов:

1) на денот на издавањето на налогот за користење на средствата на резервниот фонд да нема втасани а ненамирани обврски по кредитите од примарната емисија за што банката, кон налогот за користење на средствата на резервниот фонд, поднесува потврда од народната банка на републиката односно од народната банка на автономната покраина;

2) на денот на издавањето на налогот за користење на средствата на резервниот фонд да нема втасани а ненамирани обврски за враќање на користените средства на посебната резерва на ликвидноста и на задолжителната резерва, како и во изминатите десет дена уредно да ги враќала средствата користени од тие извори, што Службата на општественото книговодство го утврдува врз основа на своите евиденции.

Не се смета дека банката има втасани а ненамирани обврски, во смисла на став 3 на оваа точка, ако средствата на резервниот фонд ги користи заради намирување на тие обврски, за што кон налогот за користење на средствата на резервниот фонд, истовремено поднесува и налог за враќање на тие обврски.

Во случај на користење на средствата во смисла на ст. 1 до 4 на оваа точка, банката поднесува до Службата на општественото книговодство налог за пренос на средствата од својата посебна сметка на средствата на резервниот фонд на својата жиро-сметка.

За користењето на средствата на резервниот фонд, во смисла на одредбите на оваа точка, банката е должна да ја извести народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, сообразно на постапката што е предвидена во случај на користење на средствата на резервниот фонд во смисла на член 86 од Законот за Службата на општественото книговодство.

5. Средствата на резервниот фонд користени во смисла на точка 4 на оваа одлука банката е должна да ги врати во согласност со одредбите на точка 3 став 1 од оваа одлука.

Ако банката на својата жиро-сметка не оствари прилив заради враќање на користените средства на резервниот фонд, користенето на тие средства

во смисла на точка 4 на оваа одлука не може да трае непрекинато подолго од 15 дена.

6. Како банка, во смисла на оваа одлука, се смета основната банка и здружената банка основана во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77).

7. Од денот на влегувањето во сила на оваа одлука до денот на почетокот на нејзиното применување ќе се применуваат како одредби на оваа одлука одредбите на Одлуката за начинот и условите на користењето на резервниот фонд на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/77).

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 14 септември 1981 година.

О. бр. 39
8 јули 1981 година
Белград

Претседател
на Советот на
губернерите
губернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Косите Богосв, с. р.

438.

Врз основа на член 33 и на член 66 став 1 точка 7 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на губернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА КРЕДИТНАТА СПОСОБНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Банките и другите финансиски организации се должни да ги исполнуваат следните минимални општи услови на кредитната способност:

1) своето парично, кредитно и девизно работење да го вршат во согласност со Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), со Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини и со други сојузни закони со кои тоа работење е регулирано;

2) својата деловна политика да ја усогласуваат со утврдената заедничка емисиона, парична и девизна политика и со заедничките основи на кредитната политика и да се придржуваат кон пропишаните мерки за спроведување на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика;

3) да го одржуваат пропишаниот минимум на ликвидните средства, како и пропишаната структура на пласманите по роковите на втасувањето;

4) уредно да ги намируваат своите обврски спрема странство;

5) уредно да ги намируваат своите обврски во Југославија по мениците, авалите, гаранциите, супергаранциите и по други инструменти за обезбедување на плаќања;

6) уредно да ја пресметуваат и издвојуваат задолжителната резерва, како и таа резерва да ја држат во пропишаната височина, на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство;

7) уредно да ги намируваат своите обврски кон народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина по кредитите од примарната емисија што кај неа ги користат, како и динарските и девизните обврски спрема народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија во врска со своето девизно работење;

8) да имаат ажурно и уредно книговодство;

9) уредно да ги доставуваат извештаите и податоците што од нив ги бараат народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија во врска со извршувањето на своите задачи;

10) да го усогласуваат обемот и динамиката на порастот на своите пласмани според рамките, тврдени со мерките на монетарно-кредитната политика и со други акти со кои се спроведува таа политика;

11) средствата на својот резервен фонд, на задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија, на минималниот износ на посебната резерва на ликвидноста и на кредитите за одржување на дневната ликвидност да ги користат и враќаат на начинот под условите што се утврдени со мерките донесени врз основа на чл. 27, 29, 30, 31 и 32 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, со тоа што средствата на задолжителната резерва да не ги користат без прекин подолго од пет дена односно со прекини подолго од осум дена во текот на еден месец.

Банките овластени за работи на платниот промет и за кредитни работи со странство се должни, покрај исполнувањето на условите од став 1 на оваа точка, да ја одржуваат пропишаната минимална резерва на ликвидноста за плаќањето во странство.

2. Банката односно друга финансиска организација се смета, во смисла на оваа одлука, за кредитно неспособна ако не исполнува кој и да било од условите од точка 1 на оваа одлука.

3. За банка, во смисла на оваа одлука, се смета основната банка и здружената банка основана во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77).

4. Техничко упатство за применувањето на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

5. Од денот на влегувањето во сила на оваа одлука до денот на почетокот на нејзиното применување ќе се применуваат како одредби на оваа одлука одредбите на Одлуката за минималните општи услови на кредитната способност на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 14 септември 1981 година.

О. бр. 40

8 јули 1981 година

Белград

Претседател,
на Советот на
губернерите
губернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Кесите Богоев, с. р.

439.

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на губернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА КОВАНИТЕ ПАРИ ОД 25 И 50 ПАРИ И ОД 1, 2, 5 И 10 ДИНАРИ

1. Кованите пари од 25 и 50 пари и од 1, 2, 5 и 10 динари се изработени од следните легури, и тоа:

1) од 25 и 50 пари — 82% челик и 18% хром;

2) од 1, 2 и 5 динари — 75% бакар, 4% никел и 21% цинк;

3) од 10 динари — 61% бакар, 19% никел и 20% цинк;

2. Одделни апоени на кованите пари од точка 1 на оваа одлука ја имаат следната тежина и пречник, и тоа:

1) апоенот од 25 пари — тежина 2,1 грам и пречник 17 милиметри;

2) апоенот од 50 пари — тежина 2,6 грама и пречник 19 милиметри;

3) апоенот од 1 динар — тежина од 3,6 грама и пречник 20 милиметри;

4) апоенот од 2 динара — тежина од 4,3 грама и пречник од 22 милиметра;

5) апоенот од 5 динари — тежина од 5,6 грама и пречник од 24 милиметра;

6) апоенот од 10 динари — тежина од 5,1 грам и пречник од 23 милиметра.

Допуштено е отстранување од тежината на секое одделно парче ковани пари до 5% над или под тежините наведени во став 1 на оваа точка.

3. Изгледот од лицето на сите апоени на кованите пари од точка 1 на оваа одлука е следниот: во средината е грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, околу грбот е испишан називот: „СФР Југославија“, со кирилица и латиница, а на работ се наоѓаат низа точки.

4. Изгледот од задната страна на одделни апоени на кованите пари од точка 1 на оваа одлука е следниот:

1) апоените од 25 и 50 пари — во средината е бројната ознака на вредноста, околу бројната ознака на вредноста се испишани зборовите: „пара“ со кирилица и латиница, „пар“ со латиница и „пари“ со кирилица и ознака на годината на ковањето, а на работ се наоѓаат низа точки;

2) апоенот од 1 динар — во средината е бројната ознака на вредноста, околу бројната ознака на вредноста четирипати е испишан зборот: „динар“, наизменично со кирилица и латиница и ознаката на годината на ковањето, а на работ се наоѓаат низа точки;

3) апоенот од 2 динара — во средината е бројната ознака на вредноста, околу бројната ознака на вредноста се испишани зборовите: „динара“ со кирилица и латиница, „динарја“ со латиница и „динари“ со кирилица и ознаката на годината на ковањето, а на работ се наоѓаат низа точки;

4) апоените од 5 и 10 динари — во средината е бројната ознака на вредноста, околу бројната ознака на вредноста се испишани зборовите: „динара“ со кирилица и латиница, „динарјев“ со латиница и „динари“ со кирилица и ознаката на годината на ковањето, а на работ се наоѓаат низа точки.

5. Работ на кованите пари од 25 и 50 пари е рамен, а работ на кованите пари од 1, 2, 5 и 10 динари е обрабен со рецки.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 32

9 јули 1981 година
Белград

Претседател
на Советот на
губернерите
губернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 7 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА

1. Организацијата на здружен труд „Југословенски аеротранспорт“ Белград, поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на законитоста на одредбите на член 7 од Законот за воздухопловните пристаништа („Службени гласник СР Србије“, бр. 28/75) наведувајќи дека тие се во спротивност со одредбите на чл. 165, 168, 172, 177 и 179 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 36/79 и 52/79) и со Законот за облигационите и основните материјално-правни односи во воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, број 22/77) поради тоа што со наведените одредби на сојузните закони е пропишана обврска и одговорност на превозникот за прифаќање и испраќање на багаж, поштенски пратки и други предмети и за нивното предавање на царинската контрола, а со оспорениот републички закон тие работи ѝ се доверуваат на организацијата на здружен труд за аеродромски услуги, па поради тоа превозничките организации ја поднесуваат одговорноста за царинските прекршоци и исчезнувањето и оштетувањето на стоките кои настануваат од моментот на растоварот од воздухоплов, односно до натоварот во воздухоплов, иако тогаш немаат надзор над тие предмети. Со оспорената одредба на републичкиот закон дадено им е изворно право на организациите за аеродромски услуги да вршат работи за прифаќање на багаж, поштенски пратки и на други предмети и тоа без одговорност, додека тоа право со сојузниот Закон за облигационите и основните материјално-правни односи во воздушната пловидба му е дадено на превозникот, па овој општествен однос спротивно е уреден со два закона иако тој не може да биде предмет на републичките односно на покраинските закони.

2. Во одговор на предлогот, Собранието на СР Србија наведе дека со сојузни прописи не е утврдена исклучителната надлежност на авиопревозникот да го предава багажот, поштенските пратки и другите предмети на царинската контрола, туку таа обврска на авиопревозникот, според член 8 од Правилникот за царинскиот надзор на дел од воздухопловното пристаниште, определен за меѓународен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76), постои само ако тие работи не ѝ ги доверил на работната организација за аеродромски услуги. Со оспорениот закон не се уредувани облигационите односи во воздушната пловидба, туку е направено организациите на здружен труд за аеродромски ус-

луги да се носители на правата и обврските во поглед на располагањето, користењето и управувањето со воздухопловните пристаништа и да вршат прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, поштенски пратки и на други предмети, со тоа што работите на прифаќањето и испраќањето, на патниците, багажот, поштенските пратки и на други предмети, можат со договор да ѝ се доверат на организацијата која врши превоз во јавен сообраќај, па затоа нема спротивности ниту со Законот за облигационите и основните материјално-правни односи во воздушната пловидба.

3. Со оспорените одредби на чл. 6 и 7 на републичкиот закон е пропишано организацијата на здружен труд за воздухопловно пристаниште да врши и прифаќање и испраќање на патниците, багажот, поштенските пратки и на други предмети и вршењето на тие работи да може, со писмен договор, да ѝ го пренесе на организацијата на здружен труд која врши превоз во јавен воздушен сообраќај.

Со одредбите на чл. 111 и 112 од Законот за облигационите и основните материјално-правни односи во воздушната пловидба е пропишано договорот за превоз да ги опфаќа и работите за прифаќање и испраќање на патници, багаж и предмети, со тоа што ако тие работи не ги врши превозникот, туку организацијата на здружен труд која врши работи на прифаќање и испраќање помеѓу превозвачот и таа организација се регулираат со нивни меѓусебен договор.

4. Оспорените одредби не се во спротивност со Законот за облигационите и основните материјално-правни односи во воздушната пловидба.

Со овој сојузен закон не е утврдено правото на учесниците во јавниот воздушен превоз исклучително да вршат одделни работи на превозот, тргнувајќи од тоа учесниците во превозот да можат да бидат субјекти кои за тоа ги исполнуваат условите според важечкиот правен режим. Во таа смисла со одредбите на член 85 став 3 и чл. 106 и 109 на овој сојузен закон е предвидено во процесот на превозот да влегуваат и работите за прифаќање и испраќање на патници, багаж и на пратки кои може да ги врши еден од учесниците во превозот. Во тој контекст, со одредбите на член 112 од овој сојузен закон, е пропишано ако работите на прифаќањето и испраќањето ги врши организацијата за аеродромски услуги, односите помеѓу таа организација и превозникот се уредуваат со договор, што според сфаќањето на Судот, укажува дека оспорените одредби на републичкиот закон не се во спротивност со овој сојузен закон.

Од Царинскиот закон не произлегува исклучителна одговорност на организациите што вршат превоз во јавен воздушен сообраќај за уредно предавање на стоките на царинска контрола и за неслагање со податоците од манифестот, туку таа одговорност на превозникот е предвидена, според наведениот правилник, како пропис за извршување на овој закон, само тогаш ако тие стоки не ги предава организацијата за аеродромски услуги. Судот најде дека не постои спротивност на оспорениот закон ниту со тој сојузен закон.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 2 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 11 јуни 1981 години, со повеќето гласови, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на Организацијата на здружен труд „Југословенски аеротранспорт“ Белград, да се утврди дека одредбите на чл. 6 и 7 од Законот за воздухопловните пристаништа се во

спротивност со одредбите на чл. 165, 168, 172, 177 и 179 од Царинскиот закон и со Законот за облигационите и основните материјално-правни односи во воздушната пловидба.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател на судот: Никола Секулиќ и судиите: Рамадан Враниќи, Милорад Достаниќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Арпад Хорват, Владимир Кривиц, Слајво Кухар, Чедомил Миличевиќ, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, д-р Јосиф Трајковиќ, Иван Франко и Мијушко Шибалиќ.

У-бр. 222/80
10 јули 1981 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Никола Секулиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Божовиќ Милике Борислав;

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод на стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

РО фабрика дувана — Сараево;

— по повод на дваесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СОУР „Енергоинвест“ РО „Васо Мискиќ Црни“ — Сараево;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги на полето на издавачката дејност, како и за значаен придонес на ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Издавачка радна организација „Веселин Маслеша“ — Сараево;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СОУР „Руди Чајавец“ — Бања Лука;
СОУР „Унионинвест“ — Сараево;

— по повод на дваесет и пет годишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси во стручното образование на кадри за потребите на туристичкото стопанство и угостителството, како и за придонес на ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Угостителско-туристички школски центар — Сараево;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Латиновиќ Владе Милош, Николиќ Митра Ђоко, Росић Тодора Милан, Росић Илије Тодор;

Од СР Црна Гора

— по повод на шеесетогодишнината од постоењето а за особени заслуги и успеси постигнати во омасовувањето и развивањето на фудбалскиот спорт и за придонес кон ширење на прогресивни идеи и братство и единство меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Фудбалски клуб „Рудар“ — Плевља;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги во омасовувањето и развивањето на авто-мото спорт и за придонес во ширењето на техничката и сообраќајната култура

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ауто-мото друштво — Будва;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Вуковиќ Михаила Чедо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Поповиќ Мијајл., Миро, Рашовиќ Мила др Љубомир;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Крстајиќ Радована Јеврем, Лекиќ Данило, Лепетиќ Љуба др Владимир;

Од СР Хрватска

— по повод на сто и седумдесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Радна организација Истарски угљенокопи „Раша“ — Лабин;

— по повод на триесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бродоградилиште „Јозо Лозовина Мосор“ — Трогир;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во развивањето на ракетниот спорт и за значајни успеси на натпреварувања во земјата и странство

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Омладински рукометни клуб „Партизан“ — Бјеловар;

— по повод на седумдесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

Основна школа „Владимир Назор“ — Дуга Реса;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси во развивањето на културно-забавниот и музичкиот живот и за придонес кон ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Културно-уметничко друштво железничара „Филип Девин“ — Сплит;

— по повод на сто и четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Даруварска пивовара“ — Дарувар;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Феримпорт“ извоз-увоз-заступства-велетрговина-малопродаја, Загреб,

„Кварнертранс — Аутопромет“, РО за јавни пријезди во туземном и иноземном цестовном промету — Ријека;

— по повод на стогодишнината од постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен значаен придонес кон социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Доброволно ватрогасно друштво Петриња;

— по повод на седумдесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси во развивањето на културно-забавниот и музичкиот живот во својата средина

Културно-уметничко друштво „Мијат Стојановић“ Бабина Грета, Жупања;

— по повод на шеесетгодишнината од животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за придонес во развивањето на социјалистичкото самоуправно општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Куфрин Ивана Милка;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Франичевић Анте Јуре, Кенел Имбре Стјепан, Нефат Јосипа Фрањо, Шушњар Милана Никола;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Божанић Анте Вицко, Буић Ивана Иван, Чучковић Милета Мишо, Думанић Петра Бранко, Габрић Симе Лазо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Квесић Марина Сибе, Лазарић Марка Јосип, Матошин Блажа Марија, Раос Марка Богдан, Рељећ Стевана Милан, Скроза Амброза Никола, Станић Стипе Јосип, Шантић Андрије Душан, Врховец Филипа Иво;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бадовинац Данијела Томислав, Бајић Симеуна Милош, Бенпиревић Мује Мујо, Џвијановић Раде Стево, Дероси-Бјелајац Јакова мр Ема, Дивјак Косте Вујо, Ферри Јосипа Лунги, Ивошевић Николе Жарко, Кисић Ивана Стипе, Лоуреновић Матије Богдан, Маркић Пере Драгојло, Перковић Луке Никола, Шкиљан Ивана Младен, Витковић Јове Милутин, Влаисављевић Јове Рајко, Збожинек Ладислава др Драган;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анушић Луке Петар, Арас Нике Динко, Арсенић Милета Маринко, Бавчевић Филипа Мато, Бего

Владимира Иво, Босанац Матије Цајетко, Чирковић Емила Добривоје, Чулић Дује Божо, Ђутић Јосипа Јурај, Дмитриновић Петра Петар, Добец Стјепана Владимир, Дворник Марина Богумил, Ђурђевић Смиљко Станко, Ђувелек Суље Мехо, Хорватић-Босиљевић Мије Марија, Копинић Панајотиса Стела, Кожић Петра Јосип, Милчић Драгутина Јосип, Нинић Јере Јосип, Петровић Миха Михо, Рокавец Адолфа Бранко, Рудан Васе Милић, Томић Јосипа Геноева, Урлић Фауста Перо, Витановић-Маровић Владимира Јелена, Жупан Мартина Срећко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Матошин Блажа Марија;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Матошин Блажа Марија;

Од СР Македонија

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Тодоровић Ристо Димко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Амитов Тазима Мустафа, Новаковић Петра Нино;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Биљановска-Милевска Јована Славка;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Котевски Јована Никола;

Од СР Словенија

— по повод на стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-забавниот и музичкиот живот во својот крај и за придонес кон ширењето на прогресивните идеи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Дувачки оркестар Забуковица, Гриже, Жалец;

— по повод на педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси во негувањето на хорското пеење, како и за придонес кон чувањето на резолуционерните традиции.

Мушки хор „Зарја“ ДПД „Слобода“ — Центар, Трбовље;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати на унапредувањето на медицинската и професионалната рехабилитација, како и на производството на ортопедски помагала

Завод за рехабилитацију инвалида — Љубљана;

— по повод на сто и шеесетпетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Керамичка индустрија Либоје, Касазе, Жалец;

— по повод на триесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РО „Електротехна“ — Љубљана;

— по повод на педесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-забавниот и музичкиот живот и за придонес на ширењето на прогресивните идеи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дувачки оркестар КУД „Пошта“ — Марибор;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати на струката и за придонес кон ширењето на техничката и сообраќајната култура

Обалско удружење шофера и аутомеханичара — Копар;

— по повод на седумдесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен придонес во социјалистичката изградба на земјата

Ватрогасно друштво Сора, Љубљана — Шишка;

— за заслуги на унапредувањето на шумската и дрвопреработувачката индустрија и за придонес во стручното издигање на кадри

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Часопис „Дрво“ — Љубљана;

— по повод на триесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РО Монтажно предузеће — Љубљана;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Пристов Антона Антон, Таурер Франца Франц;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Батич Ивана Стојан, Клобчар Жожета Станислав;

Коренчич Антона Антон, Кумар Леополда Стане, Лакович Франца Владимир, Опрешник Здравка Милош, Просенц Ивана Живојин, Рибникар Станка Душан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Блажић Јанеза Јанез, Церковник Жожета Жже, Фабијан Жожета Ловро, Габровец Јакоба Радослав, Грчар Антона Едвард, Јурчич Франца Метод, Кнежевић Илије Д-шан, Крашевец Станета Стане, Кравцар Антона Карел, Озвалд Антона др Радивој, Равникар-Цесар Јурија Славка, Рудолф Ивана Бранко, Саје Жожета Жже, Седлар Франца Адолф, Швиглеј Франца Владо, Жидан Валентина Стане;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Флоријанчич Ивана Роман;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободувањето на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Хочевар Матије др Антон;

Од СР Србија

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за истакнати заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на противпожарникарството, со што е направен значаен придонес во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ватрогасни савез Србије — Белград;

— по повод на сто и триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на слободарските идеи и патриотизмот, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Основна школа „Јован Јовановиќ-Змај“ — Брус;

— по повод на сто и двестетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РО за производњу пива и безалкохолних пића „Јединство“ — Ваљево;

— по повод на триесет и петгодишнината од излегувањето, а за особени заслуги во ангажираното информирање на граѓаните, со што е направен значаен придонес во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Информативна радна организација „Слобода“ — Пирот — Лист „Слобода“;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги врз унапредувањето на урбанизмот и ширењето на урбанистичката култура, како и за значаен придонес кон усовршувањето на стручните кадри

Урбанистички савез Србије — Белград;

— по повод на триесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги во развивањето на културно-забавниот и музичкиот живот во својот крај

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Културно-уметничко друштво „Јединство“ — Сјеница;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бугарчић Тихомира Милић, Јовановић Јова Илија, Марковић Михајла Милован, Петровић Радоја Драгомир;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Булајић Ивана Милутин, Ђуровић Димитрија др Сергије, Јанковић Ристе др Драгослав, Јездић Љубомира др Михајло, Манојловић Жизојина Боровоје, Поп-Јорданов Петра др Јордан, Поповић Љубомира Бранко, Поповић Вујадина Петар, Протић Божицара Миодраг, Радоичић Симов Мирко, Станков Средоја Веселин, Стојановић Александра Тихомир, Шкондрић Ђуре Драгољуб, Томовић Мирка др Рајко, Вучковић Николе Раде;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Богошевић Деспота Живка, Буњи Јулије Бела, Малтез-Лаловић Драга Љубица, Милутиновић Милутина др Милан, Радоман Ристе др Павле;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Адамовић Стевана др Љубица, Алексић Саве Обрен, Ашћерић Стеве Љубо, Бакић Светислава др

Војислав, Беловић Светозара Мирослав, Била Милоша Мирко, Бобић Васе Тодор, Богдановић Мило-рада Видомир, Божовић Стевов Видак, Ђурувија Данета Јован, Дамјановић Момира др Звонимир, Драгојловић Младена Милан, Ерић Милана Христивоје, Хумо-Нинчић Момчила Олга, Иванчевић Воје Стево, Јакасовић-Михајиловић Илије др Мара, Јанковић Вукоте Светозар, Јовановић Филипа Михаило, Јовановић Милоша Миодраг, Катанић Горолуба Љубиша, Кокар Милутина Живота, Колач Милета Тодор, Лазинић Обрада Стеван, Лазовић Боже Иван, Лучић Луке Саво, Марковић Драгомира Бранислав, Михајловић Трајка др Добривоје, Мирковић-Јокић Гаје Гоша, Николић Љубомира Јован, Обрадовић Илије Милан, Печар Срђка др Срећко, Пејановић Илије Благоје, Пјанић Милоша др Зоран, Плећаш-Драгаш Мате Анка, Поткоњак Трибуна Ђуро, Пухало Данила др Душан, Рачић Тихомира Милутић, Ристић Борислава др Павле, Сбутега Евгена Вјекослав, Седлар Симе Бранко, Синко-Кулић Ристе Радојка, Стијачић Дамјана Миливоје, Стојановић Душана Радисав, Сурдучки Богољуба Радван, Шолаја Богдан др Владимир, Тркуља Станка Бранко, Тртица Николе Стево, Вицо-Стевановић Петра Милан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Амар Моше Исак, Барух Илије Соња, Бојовић Милутина Богдан, Дачић Живана Милован, Ивић Луке Илија, Каштаварац Драгутина Јулијана, Костић Милутина др Светислав, Кушић Владимира Љиља, Милачић-Ђуровић Стевана Десанка, Милисављевић Станише Ђуро, Мишковски Ристе Стеван, Нешић Влајка Петар, Новаковић Јована Стана, Остојић Станка Стојан, Павлица Миланка Драган, Перовић Максима Никола, Петровић Стојана Крум, Попадић Сретена др Милан, Ракић Милутина др Цветко, Стојановић Благоја Александар, Шупут Миле Милан, Томић Стевана Миленко, Топалов-Добриловић Ристе Јелена, Тузлић-Старовић Љубомира др Смиља, Вешовић Милана Александар, Вучо-Поповић Новака др Јелена;

— за особени и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Јакасовић-Михајиловић Илије др Мара;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Каштаварац Драгутина Јулијана;

Од САП Косово

— по повод на седумдесетгодишната од животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес во развивањето на социјалистичкото самоуправни општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Кртолица Видака Милан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Пуља Ибрахима Имер;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ќерџаку Нимана Енвер;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ќорац Које др Милорад;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Делибашкић Радована Данило;

Од САП Војводина

— по повод на педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

РО Индустрија стакла — Панчево;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на противпожарни-карството, со што е направен значаен допринос на Социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ватрогасни савез Војводине — Нови Сад

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати на унапредувањето на земјоделското производство и прехранбената индустрија, како и за значаен придонес во усовршувањето на стручни кадри

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Савез пољопривредних инжењера и техничара Војводине — Нови Сад;

— по повод на шеесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СОУР „Графис“ Штампарско предузеће ЈЖ „Бирографија“ — Суботица;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во аматерското негување на театарската уметност и за придонесе во ширењето на културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Наредно аматерско позориште — Кикинда;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дренча Лазара Богдан, Луткић Бранка Константић;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ђапић Боже Стеван, Продановић Алекса Милан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Брбаклић Ђорѓа Димитрије, Зорица Марка Душан;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Брбаклић Ђорѓа Димитрије.

Бр. 113
31 декември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Џвистин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за долгогодишна и успешна активност во Здружението на НГ „Нова Југославија“ во Белгија, за заслуги во негувањето на врските со родниот крај и за придонес кон развивањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Иван Куревић, Јозо Хрнкас, Шпира Плавшић;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Петар Хрга, Томо Милисав, Анте Куревић, Иво Тресел, Матија Маслов, Роко Ајдуковић, Мате Станичић, Јуре Варенина.

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ненад Саламун, Анте Мамић.

Бр. 124
24 декември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Џвистин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Коробар Димитар Перо;
— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НОГОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ивковић Ђорѓа Владо, Тарабар Асима Кемил;

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод на триестогодишната на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

УПИ—ОУР „ПЕКАРСТВО ИЛИЦА“ — Храсница;

— по повод на дваесет и петгодишната на постоењето, а на особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РО „Водопривреда БиХ“ ООУР за водопривредне делатности „Бујице“ — Коњиц;

Од СР Србија

Страна

— по повод на дваест и петгодишнината на излегувањето, а за значајни заслуги и успеси во здравственото и социјално работење на граѓаните и развивањето на нивната дневна ликвидност —

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Часопис „Црвени крст Србије“ — Белград;

— по повод на триесет и петгодишната на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РО за послове меѓународне шпедиције „ЈУГО-ШПЕД“ — Белград.

Бр. 126

26 декември 1980 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

415. Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во второто полугодие на 1981 година — 1001
416. Закон за дополнително на Законот за воената обврска — — — — — 1003
417. Закон за начинот на располагањето со вишоците на приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците на приходите на самоуправниите интересни заедници во 1981 година — — 1004
418. Закон за измени и дополнителна на Законот за сојузните стоковни резерви — — 1004
419. Одлука за формирање на Комисија на Собранието на СФРЈ за станбени прашања — — — — — 1008
420. Одлука за разрешување на судија на Уставниот суд на Југославија — — — — 1008
421. Одлука за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — 1009
422. Уредба за измена и дополнително на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци — — — 1009

423. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за начинот и условите на користење на резервниот фонд на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност — 1009
424. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност — 1010
425. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за минималните општи услови на кредитната способност на банките и на другите финансиски организации — — 1010
426. Одлука за основање на служба за терминална контрола на летањето во Дубровник — 1010
427. Одлука за определување на средствата што можат да се попишуваат (инвентарираат) во текот на годината — — — — 1010
428. Решение — — — — — 1011
429. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — 1011
430. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Süddeutsche Zeitung“ — — — — — 1011
431. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“ — 1011
432. Правилник за пописот (инвентарисувањето) на средствата и на изворите на средствата — — — — — 1012
433. Правилник за начинот и роковите на усогласувањето на побарувањата и обврските — 1017
434. Правилник за програмата на посебниот дел на стручниот испит за приправници и работници во сојузните органи на управата и сојузните организации кои вршат финансиско-материјални работи, персонални работи, работи на автоматска обработка на податоците, канцелариски и канцелариско-технички и други општи работи и работи на преписот, стенографирањето и преведувањето — — — — — 1019
435. Правилник за посебните услови што треба да ги исполнуваат кланиците за колене на животни од увоз — — — — 1022
436. Одлука за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност — — 1033
437. Одлука за начинот и условите на користењето на резервниот фонд на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност — 1034
438. Одлука за минималните општи услови на кредитната способност на банките и на другите финансиски организации — — 1035
439. Одлука за основните обележја на кованите пари од 25 и 50 пари и од 1, 2, 5 и 10 динари — — — — — 1036
- Одлука за оценка на законитоста на одредбите на член 7 од Законот за воздухопловните пристаништа — — — — — 1037
- Одликувања — — — — — 1038